

Службен весник

на Република Македонија

Број 83

20 мај 2015, среда

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2739. Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој.....	2	2747. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	12
2740. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на хотел КО Коњско, општина Охрид.....	3	2748. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	12
2741. Правилник за формата и содржината на Годишниот извештај за издавачката продукција на издавачот...	4	2749. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	12
2742. Решение за издавање дозвола за понуда за преземање.....	9	2750. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	13
2743. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда...	9	2751. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	13
2744. Упатство за изменување и дополнување на Упатството за спроведување на Одлуката за содржината и начинот на функционирање на Кредитниот регистар.....	10	2752. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	13
2745. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	12	2753. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	13
2746. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	12	2754. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	13
		2755. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	14

	Стр.		Стр.
2756. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	14	Резолуции на Советот за безбедност на Обединетите нации со кои се воведува, изменува или укинува режим на санкции против држави, ентитети или поединци	
2757. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	14	1. Одлука за воведување на рестриктивните мерки согласно Резолуцијата 2199 (2015) на Советот за безбедност на Обединетите нации против ИДИЛ, ФАН и останатите поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“ кои претставуваат закана по меѓународниот мир и безбедност.....	2
2758. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	14	Огласен дел	1-108
2759. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	15		
2760. Правилник за следење на функционирањето на енергетските пазари....	15		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2739.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈО- ДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 20 мај 2015 година.

Бр. 08-2244/1
20 мај 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Член 1

Во Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ број 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15 и 73/15), во членот 99 став (1) зборовите: „кои немаат третман на елементарна непогода“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Максималната висина на помошта од ставот (1) на овој член нема да надминува 100% од утврдената загуба на приходот од продажба на земјоделски растенија и животни на земјоделски имот и штети на стакленици и пластеници.“

По ставот (9) се додава нов став (10), кој гласи:

„(10) Висината на помошта од ставот (2) на овој член се утврдува согласно со Годишните програми од членот 7 став (6) од овој закон.“

Член 2

По членот 99-а се додава нов наслов и нов член 99-б, кој гласи:

„Дополнителна помош за исплата на загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани

Член 99-б

(1) По исклучок од членот 99 од овој закон Владата на Република Македонија може да донесе одлука за дополнителна помош за исплата на загуби предизвикани од природни непогоди и неповолни климатски настани и на лица кои не се корисници на средства согласно со членот 14 од овој закон.

(2) Во одлуката од ставот 1 на овој член ќе се утврди максималната висина на помошта која не смее да надминува 100% од утврдената загуба на приходи од продажба на земјоделски растенија и животни на земјоделски имот и штети на стакленици и пластеници согласно со прописот од членот 99 став (3) од овој закон.

(3) Дополнителната помош од ставот 1 на овој член ќе се исплаќа како мерка предвидена во Годишните програми од членот 7 став (6) од овој закон.“

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL

Neni 1

Në Ligjin për bujqësi dhe zhvillim rural ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15 dhe 73/15), në nenin 99 paragrafi (1) fjalët: "që nuk kanë trajtim të fatkeqësisë elementare" shlyhen.

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Lartësia maksimale e ndihmës nga paragrafi (1) i këtij neni nuk do të tejkalojë 100% të humbjes së përcaktuar të të hyrave nga shitja e bimëve bujqësore dhe kafshëve të pronës bujqësore dhe dëmeve të serrave prej qelqi dhe serrave me plastmasë."

Pas paragrafit (9) shtohet paragrafi i ri (10), si vijon:

"(10) Lartësia e ndihmës nga paragrafi (2) i këtij neni përcaktohet në pajtim me Programet vjetore nga neni 7 paragrafi (6) i këtij ligji."

Neni 2

Pas nenit 99-a shtohet titulli i ri dhe neni i ri 99-b, si vijon:

"Ndhimja shtesë për pagesën e humbjeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore dhe ngjarjet e pavoritshme klimatike"

Neni 99-b

(1) Me përjashtim nga neni 99 të këtij ligji Qeveria e Republikës së Maqedonisë mund të miratojë vendim për ndihmë shtesë për pagesën e humbjeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore dhe ngjarjet e pavoritshme klimatike edhe personave që nuk janë shfrytëzues të mjeteve në pajtim me nenin 14 të këtij ligji.

(2) Në vendimin nga paragrafi 1 i këtij neni do të përcaktohet lartësia maksimale e ndihmës e cila nuk guxon të tejkalojë 100% të humbjes së përcaktuar të të hyrave të nga shitja e bimëve bujqësore dhe kafshëve të pronës bujqësore dhe dëmeve të serrave prej qelqi dhe serrave me plastmasë në pajtim me rregullën nga neni 99 paragrafi (3) i këtij ligji.

(3) Ndhimja shtesë nga paragrafi 1 i këtij neni do të paguhet si masë e paraparë në Programet vjetore nga neni 7 paragrafi (6) i këtij ligji."

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2740.

Ерз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), а во врска со член 23 од Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република на Македонија“ бр.72/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.5.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ХОТЕЛ КО КОЊСКО, ОПШТИНА ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на хотел КО Коњско, општина Охрид.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
2617/1	Коњско	Св.Стефан	нива	6
2618/1	Коњско	Св.Стефан	лозје	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				5160м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4533/1
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА**2741.**

Врз основа на член 6 став (4) од Законот за издавачката дејност („Службен весник на Република Македонија” бр. 199/14), министерот за култура, донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗДАВАЧКАТА
ПРОДУКЦИЈА НА ИЗДАВАЧОТ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на годишниот извештај за издавачката продукција на издавачот (во натамошниот текст: годишниот извештај).

Член 2

Со годишниот извештај се обезбедуваат податоци за издавачката продукција на издавачите.

Член 3

Годишниот извештај се доставува на образец „Годишен извештај за издавачката продукција на издавачот“ кој се печати на хартија во бела боја со формат А4.

Образецот од став 1 на овој член е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 4

Образецот од член 2 став 1 од овој правилник содржи:

1. Податоци за издавачот;
2. Податоци за издадените публикации;
- 2.1. Податоци за издадената сериска публикација и континуиран извор (списанија, весници и слично);
3. Податоци за печатницата;
4. Датум и место на поднесување на годишниот извештај;
5. Потпис на подносителот на годишниот извештај.

Член 5

Годишниот извештај се доставува до Националната установа Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Скопје во писмена и/или електронска форма.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.55-6417/1

14 мај 2015 година

Скопје

Министер за култура,

д-р Елизабета Канческа Милевска, с.р.

Прилог

Годишен извештај за издавачката продукција на издавачот

1. Податоци за издавачот:

Назив на издавачот:

Седиште на издавачот:

URL (WEB) адреса:

Податоци за контакт:

✓ електронска пошта (e-mail):

✓ телефон:

Даночен број:

Година на основањето:

Жиро сметка:

Шифра на дејноста:

2. Податоци за издадената публикација:

Наслов на публикацијата:

*За преведени публикации:

✓ Наслов и јазик на оригиналот:

✓ Наслов и јазик на посредниот превод (ако не е превод од оригинал):

Име и презиме на авторот/авторите:

Носител на авторското право:

Име и презиме на уредникот/уредниците:

Име и презиме на преведувачот/преведувачите:

Име и презиме на илустраторот/илустраторите:

Име и презиме на лекторот:

Име и презиме на други лица:

Реден број на изданието и неговите карактеристики (дополнето, изменето):

Пагинација (бр. на страници):

Прилози:

Илустрации/табели:

Година на издавање и печатење:

Место на издавање:

Тираж:

Меѓународен стандарден број на публикацијата (ISBN, ISMN и др.):

Меѓународен стандарден број на електронската публикација (ISBN, ISMN и др.):

Веб-локација за електронска публикација:

2.1. Податоци за издадената сериска публикација и континуиран извор (списанија, весници и слично):

Наслов на публикацијата:

Меѓународен стандарден број за сериска публикација (ISSN):

URL адреса на сериска публикација, WEB издание:

Тековна година на издавање:

Календарска година на издавање:

Издадени броеви:

Место на издавање:

Име и презиме на:

✓ главен и одговорен уредник:

од број _____ до број _____ ;

✓ главен уредник:

од број _____ до број _____ ;

✓ одговорен уредник:

од број _____ до број _____ ;

✓ уредник:

од број _____ до број _____ ;

✓ технички уредник:

од број _____ до број _____ ;

✓ заменик уредник:

од број _____ до број _____ ;

✓ лектор:

од број _____ до број _____ ;

Редакција (редакциски одбор) _____

_____;

Карактеристики на изданието:
периодичност: _____;
формат: _____;
застапени прилози: _____;
година на печатење: _____;
тираж (за секој издаден број во наведениот период): _____.

3. Податоци за печатницата

Назив на печатницата: _____

Седиште на печатницата (адреса): _____

Податоци за контакт

☒ електронска пошта (e-mail): _____

☒ телефон: _____

Даночен број: _____

Печатени броеви во наведениот период: _____

Датум: _____

Место: _____

Потпис на подносителот на
годишниот извештај

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2742.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, врз основа на член 31 од Законот за преземање на акционерски друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 69/2013, 188/2013 и 166/2014), постапувајќи по Барањето за издавање дозвола за понуда за преземање на ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово, поднесено од НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, Служба за услуги со хартии од вредност, во име и за сметка на преземачот, Друштвото за градежништво и трговија КВАЛИТЕТ ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, бр.03-13979 од 29.4.2015 година, на седницата одржана на ден 11.5.2015 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ПОНУДА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ

1. На Друштвото за градежништво и трговија КВАЛИТЕТ ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, со седиште на ул. „Никола Тесла“ бр.160, Куманово, Република Македонија, се издава дозвола за давање понуда за преземање на ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово. Понудата за преземање ја дава НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, Служба за услуги со хартии од вредност, во име и за сметка на Друштвото за градежништво и трговија КВАЛИТЕТ ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово.

2. Понудата за преземање се однесува на 461.626 обични акции со право на глас издадени од ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово и 28.380 приоритетни кумулативни акции издадени од ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово.

3. Преземањето на хартиите од вредност ќе се врши по цена од 550,00 денари по акција.

4. Рокот за прифаќање на понудата изнесува 30 дена од денот на првото објавување на понудата за преземање.

5. Преземачот од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски во рокот и начинот предвиден со Законот и Понудата за преземање.

6. Жалбата против ова решение не го одложува неговото извршување.

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 Број 10-103
11 мај 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

2743.

Врз основа на член 2 став 1 точка 28 алинеја 1, член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014 и 15/2015), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, постапувајќи по Барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје од 24.4.2015 година, на седницата одржана на ден 11.5.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - четврта емисија на 50.000 обични акции во вкупна вредност од 50.000 евра, односно 3.077.835 денари според средниот курс на Народната Банка на Република Македонија објавен на денот пред донесување на Одлуката бр. 02-29/1 од 21.4.2015 година за зголемување на основната главнина на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје со влогови, со издавање на нови акции од четврта емисија по пат на приватна понуда донесена од Собранието на акционери.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр. 02-29/1 од 21.4.2015 година за зголемување на основната главнина на Друштвото за управување со инвестициски фондови Иново Статус АД Скопје со влогови, со издавање на нови акции од четврта емисија по пат на приватна понуда донесена од Собранието на акционери.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

7. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП 1 Број 10-102
11 мај 2015 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2744.

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14) и точка 13 од Одлуката за содржината и начинот на функционирање на Кредитниот регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 186/13 и 74/15), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

У П А Т С Т В О

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА КРЕДИТНИОТ РЕГИСТАР

1. Во Упатството за спроведување на Одлуката за содржината и начинот на функционирање на Кредитниот регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/14) во точката 1, точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „како и начинот на коригирање на погрешните податоци.“.

2. Точката 5 се менува и гласи:

„Банките и штедилниците доставуваат и користат податоци и информации до/од Кредитниот регистар и вршат коригирање на погрешните податоци, согласно со форматот на електронските пораки коишто се уредуваат со Техничките насоки за работа со апликацијата Кредитен регистар, објавени на почетниот екран за најава во апликацијата.“

3. Во точката 6 став 1, зборовите: „од Одлуката коишто банките и штедилниците се должни да ги доставуваат до Кредитниот регистар“ се заменуваат со зборовите: „и точката 8-а од Одлуката“.

На крајот од петтата алинеја, точката се заменува со точка и записка.

По петтата алинеја, се додаваат две нови алинеи коишто гласат:

„- прилогот бр. 6 - Барање за корекција;

- прилогот бр. 7 - Известување за корекцијата.“

По ставот 3 се додава нов став 4, којшто гласи:

„Банките и штедилниците го коригираат погрешниот податок и добиваат известување за корекцијата од ставот 1 од оваа точка со користење на шифрите дефинирани во соодветните прилози.“

Во ставот 4, којшто станува став 5, зборовите: „односно вредности,“ се бришат.

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

У. бр. 17924
18 мај 2015 година
Скопје

Гувернер,
Димитар Богов, с.р.

Прилог бр. 6

Барање за корекција

Р. бр.	Назив на полето	Опис на полето	Задолжително внесување
1	2	3	4
1	banka	Матичен број на банката/штедилницата	Да
2	datum	Месец за кој апликацијата Кредитен регистар е тековно отворена	Да
3	UpdType	Податок кој се менува	Да
4	kod	Матичен број ЕМБГ на клиентот чишто податоци се коригираат	Да
5	danbr	Даночен број ЕМБГ на клиентот чишто податоци се коригираат	Да
6	brKP	Број на кредитната партија којашто се коригира	Да
7	voPratka	Пратка во која се врши корекцијата	Да
8	pole	Поле кое се коригира	Да
9	staraVrednost	Стара вредност на полето кое се коригира	Да
10	novaVrednost	Нова вредност на полето кое се коригира	Да

Прилог бр. 7

Известување за корекцијата

Р. бр.	Назив на полето	Опис на полето	Задолжително внесување
1	2	3	4
1	datum	Месецот кога е пријавена корекцијата	Да
2	datumOd	Месецот од кога се врши корекција на податоците	Да
3	datumDo	Месецот до кога се врши корекција на податоците	Да
4	Kod	Матичен број ЕМБГ на клиентот чиешто податоци се коригираат	Да
5	danbr	Даночен број ЕМБГ на клиентот чиешто податоци се коригираат	Да
6	kodN	Матичен број ЕМБГ на клиентот на кого се пренесува побарувањето	Да
7	danbrN	Даночен број ЕМБГ на клиентот на кого се пренесува побарувањето	Да

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ****2745.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 28.4.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Марул, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Марул, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Марул.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-6460/1
28 април 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2746.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 28.4.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Петралица, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Крива Паланка.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Петралица, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Петралица.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-6461/1
28 април 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2747.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 28.4.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Радолишта-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Струга.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Радолишта-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Радолишта-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-6462/1
28 април 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2748.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 30.4.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Селце, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Гостивар.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Селце, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Селце.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-6624/1
30 април 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2749.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 30.4.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Граиште, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Демир Хисар.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Граиште, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Граиште.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-6625/1
30 април 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2750.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 30.4.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пезово, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Куманово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Пезово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Пезово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-6626/1
30 април 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2751.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 30.4.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мислешево-Вон-град, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Струга.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мислешево-Вон-град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Мислешево-Вон-град.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-6627/1
30 април 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2752.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 5.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Радожда, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Струга.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Радожда, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Радожда.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-6758/1
5 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2753.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 5.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Варварица, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Варварица, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Варварица.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-6759/1
5 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2754.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 5.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Висока маала, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Струмица.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Висока маала, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Висока маала.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-6760/1
5 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2755.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 5.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Блаце, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Блаце, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Блаце.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-6761/1
5 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2756.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 5.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Горна Лешница, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Горна Лешница, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Горна Лешница.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-6762/1
5 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2757.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 5.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долна Лешница, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Долна Лешница, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Долна Лешница.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-6763/1
5 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2758.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 5.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Издеглавје, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Охрид.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Издеглавје, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Издеглавје.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-6764/1
5 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

2759.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 5.5.2015 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Канатларци, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Прилеп.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Канатларци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Канатларци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-6765/1
5 мај 2015 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2760.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 23 став (5) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/2013, 41/14, 151/14 и 33/15), на седницата одржана на 18 мај 2015 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ ПАЗАРИ

Општи одредби

Член 1 Цели на Правилникот

(1) Со овој Правилник за следење на функционирањето на енергетските пазари (во понатамошниот текст Правилник) се пропишува начинот и постапките за следење на функционирањето на енергетските пазари и одредени активности на операторите на преносниот и дистрибутивните системи поврзани со функционирањето на енергетските пазари на Република Македонија.

(2) Следењето на функционирањето на енергетските пазари го врши Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија (во понатамошниот текст: РКЕ).

(3) Целта на следењето на функционирањето на енергетските пазари е зголемување на ефикасноста, конкурентноста и транспарентноста на енергетските пазари, откривање на неправилностите и нарушување на конкуренцијата и нелојалната конкуренција на пазарот, како и на други активности поврзани со функционирањето на енергетските пазари, кои не се во согласност со законите, другите прописи и обврските утврдени во лиценците за вршење на енергетските дејности.

(4) Мерките за утврдување и забрана на активностите и однесувањето наведени во став (3), за кои е надлежна Комисијата за заштита на конкуренцијата на Република Македонија се спроведуваат во соработка со Комисијата за заштита на конкуренцијата.

Член 2

Примена на Правилникот

(1) Следењето на функционирањето на енергетските пазари претставува збир на активности кои што се однесуваат на собирање, обработка и анализа на податоци и информации, како и објавување на информации за:

1) полнувањето на законските обврски на носителите на лиценците за вршење регулирани енергетски дејности и на сите учесници на пазарот, поврзани со обезбедување сигурно снабдување со електрична енергија, природен гас и топлинска енергија, нафта и нафтени деривати;

2) функционирањето на енергетските пазари со цел нивно унапредување, како и обезбедување недискриминаторно, конкурентно, транспарентно и ефикасно функционирање на пазарот;

3) примена на правилата за доделување на интерконективните капацитети и управување со задушувањата во електроенергетскиот преносен систем и во системот за пренос на природен гас врз основа на обврските на Република Македонија преземени со ратификуваните меѓународни договори;

4) употреба на приходите стекнати преку управување со задушувањата во електропреносниот систем и во системот за пренос на природен гас;

5) времето што им е потребно на операторите на соодветните системи за приклучување и поправки;

6) навремено објавување на соодветни информации од страна на операторите на системите за пренос на електрична енергија и природен гас до заинтересираните страни, а поврзани со користењето на интерконективните водови и преносните мрежи, како и распределбата на прекуграничните капацитети, имајќи во предвид дека одредени информации треба да се третираат како комерцијално доверливи;

7) промените на сопственичката структура кај вршителите на енергетските дејности и предлагање мерки до надлежните државни институции заради заштита и унапредување на конкуренцијата на енергетските пазари;

8) примена на тарифни системи и пропишани тарифи;

9) примена на условите и трошоците за поврзување на новите капацитети за производство, земајќи ги предвид трошоците и придобивките од различни технологии за обновливи извори на енергија, дистрибуирано производство и комбинирано производство на топлинска и електрична енергија;

10) работењето на носителите на лиценци поврзани со нивните обврски утврдени во издадените лиценци;

11) квалитетот на услугите кои што ги обезбедуваат носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности;

12) ефективно раздвојување на сметководствена евиденција во согласност со закон заради избегнување на вкрстеното субвенционирање меѓу групите потрошувачи и прелевање на приходите и трошоците при вршењето на регулираните и/или нерегулираните енергетски дејности;

13) спроведувањето на програмите за усогласување на операторите на соодветните системи со кои што се обезбедува нивна целосна правна, финансиска, управувачка и функционална независност во работењето на

вертикално интегрираните енергетски претпријатија кон кои припаѓаат, како и од поврзаните енергетски претпријатија, со цел да се обезбеди недискриминаторност, транспарентност и конкурентност во функционирањето на енергетските пазари.

Член 3 Начин на спроведување

(1) Учесниците на енергетските пазари се обврзани да доставуваат до РКЕ информации и податоци соодветни за следење на функционирањето на енергетските пазари на начин и форма и според условите утврдени во овој Правилник и во Прилозите I, II, III и IV кои што се составни делови на овој Правилник.

(2) Податоците и информациите од став (1) се доставуваат во пишана и електронска форма според табелите дадени во Прилозите I, II, III и IV. Табелите ќе бидат постојано достапни во електронска форма на веб-страницата на РКЕ.

(3) По исклучок од ставот (2), заради обезбедување ефикасно следење на функционирањето на пазарите РКЕ може да собира, користи и анализира податоци и информации од други извори, а кои што ќе ги користи и објавува во согласност со закон, друг пропис и прифатените меѓународни стандарди, како и според инструкциите содржани во Прилозите I, II, III и IV за слични информации.

(4) Податоците и информациите се доставуваат во временски периоди утврдени со овој Правилник. РКЕ може да побара и дополнително доставување на податоци и информации.

(5) Врз основа на податоците и информациите собрани и анализирани во согласност со овој Правилник, РКЕ во согласност со Законот за енергетика, најмалку еднаш годишно подготвува и објавува извештаи за следење на функционирањето на енергетските пазари.

(6) Во зависност од степенот на доверливоста на информациите, извештаите за собраните податоци и информации ќе се објавуваат во согласност со закон, друг пропис и прифатените меѓународни стандарди, како и во согласност со инструкциите содржани во Прилозите I, II, III и IV.

Член 4 Дефиниции

(1) Дефинициите за одделни изрази содржани во Законот за енергетика се применуваат и во овој Правилник.

(2) Одделни изрази употребени во овој Правилник го имаат следното значење:

1) **енергетски пазари**: пазар на електрична енергија, пазар на природен гас, пазар на сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспортниот пазар и пазарот на топлинска енергија;

2) **пазар за продажба на електрична енергија на големо**: пазар за продажба и купување на електрична енергија произведена во Република Македонија, увезена електрична енергија, како и електрична енергија откупена за продажба во или надвор од ЕЕС на Република Македонија;

3) **пазар за продажба на електрична енергија на мало**: пазар за продажба на електрична енергија на малите потрошувачи и домаќинствата;

4) **трговија со енергија**: купување на енергија за понатамошна продажба на енергетските пазари;

5) **снабдување со енергија**: продажба на енергија на потрошувачите, а може да вклучува и трговија со енергија;

6) **приговор на потрошувачите**: изразување (преку различни можни форми: писмо, електронска пошта, телефонски повик, физички побарувања) на незадоволство на потрошувачите;

7) **барање на информации од страна на потрошувачите**: барање на информации или совети, со исклучок на приговор, од потрошувач до тело за постапување по жалби, до единствениот информативен центар на давателот на услуги или до организација која дава информации на потрошувачите;

8) **загушување**: е состојба во која побараниот прекуграничен преносен капацитет е поголем од расположивиот прекуграничен преносен капацитет на односната граница во соодветниот правец;

9) **голем потрошувач**: потрошувач со 50 или повеќе вработени и вкупен годишен приход или актива еднакви или поголеми од 10 милиони евра изразени во македонски денари;

10) **мал потрошувач**: потрошувач со помалку од 50 вработени и вкупен годишен приход или актива еднакви или помали од 10 милиони евра изразени во македонски денари;

11) **снабдувач во краен случај**: е снабдувач со електрична енергија или природен гас кој обезбедува јавна услуга снабдување со електрична енергија за домаќинствата и малите потрошувачи и природен гас за потрошувачи поврзани на преносниот систем/дистрибутивниот систем за природен гас, под услови утврдени во Законот за енергетика;

12) **оператор на соодветен систем**: вклучува оператор на електропреносниот систем и оператор на електропреносниот систем кога станува збор за електрична енергија, оператор на систем за пренос на природен гас и оператор на систем за дистрибуција на природен гас кога станува збор за природен гас и оператор на систем за дистрибуција на топлинска енергија кога станува збор за топлинска енергија.

13) **количини на електрична енергија на пазарот на големо**: количините на електрична енергија предмет на купопродажба на пазарот со електрична енергија на големо се збир на количините набавени од големите потрошувачи и количините набавени од снабдувачите за натамошна продажба на пазарот на мало;

14) **количини на природен гас на пазарот на големо**: количините на природен гас предмет на купопродажба на пазарот на големо се збир на количините природен гас купени од големите потрошувачи по цените на пазарот на големо и количини на природен гас купени од снабдувачите за продажба на крајните потрошувачи на пазарот на мало.

(3) Листа на кратенки кои се користат во овие Правила се:

- ЕЕС – Електроенергетски систем,
- ОДС – Оператор на дистрибутивниот систем,
- ОЕПС – Оператор на електропреносниот систем,
- ОИЕ – Обновливи извори на енергија,
- ОПЕЕ – Оператор на пазар на електрична енергија,
- ОСД – Оператор на системот за дистрибуција на природен гас,
- ОСП – Оператор на системот за пренос на природен гас,
- РКЕ – Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија,
- SAIDI – Индикатор за просечно времетраење на прекини во дистрибутивниот систем,
- SAIFI – Индикатор за просечен број на прекини по потрошувач.

Следење на функционирањето на пазарот на електрична енергија**Член 5****Цели на следење на функционирањето на пазарот на електрична енергија**

(1) Следењето на состојбата на пазарот на електрична енергија се врши поодделно за:

- 1) структурата (вклучително и реструктурирање) на пазарот на електрична енергија утврдена со закон, и
- 2) ефикасност и функционирање на пазарот на електрична енергија.

Следење на структурата на пазарот на електрична енергија**Член 6****Следење на структурата на пазарот**

(1) Структурата на пазарот на електрична енергија се следи од аспект на:

- 1) либерализација на пазарот на електрична енергија; и
- 2) постигнувањето на законски пропишаниот степен на функционална, финансиска и правна независност во вршењето на регулираната енергетска дејност на ОЕПС и ОДСи во однос на дејностите производство, трговија, снабдување и снабдување во краен случај со електрична енергија.

Член 7**Либерализација на пазарот на електрична енергија**

(1) Носителите на лиценца за вршење на дејностите трговија, снабдување, снабдување во краен случај, снабдување на тарифни потрошувачи со електрична енергија, како и управување со системите за пренос и дистрибуција на електрична енергија, во согласност со Прилогот 1, ги доставуваат следниве податоци и информации:

- 1) бројот на снабдувани потрошувачи и вкупната количина на продадена електрична енергија;
- 2) бројот на потрошувачи снабдени од снабдувачот во краен случај и тарифни потрошувачи;
- 3) бројот и вкупната потрошувачка по групи на потрошувачи снабдувани од операторот на дистрибутивниот систем за електрична енергија, што е дел од вертикално интегрирано претпријатие; и
- 4) бројот и потрошувачката на крајните потрошувачи, вклучувајќи ја и електричната енергија потрошена од потрошувачите на пазарот на големо.

Член 8**Функционална, финансиска и правна независност на операторите за пренос и дистрибуција на електрична енергија**

(1) ОЕПС и ОДСи се обврзани, најдоцна до 28 февруари секоја година да доставуваат информации за претходната календарска година, за спроведување на програмите за усогласување со кои што се обезбедува нивна целосна правна, финансиска, управувачка и функционална независност од работењето на вертикално интегрираните енергетски компании кон кои припаѓаат или со кои се поврзани, при:

- 1) вршењето на дејности пренос и дистрибуција на електрична енергија во однос на дејностите производство, трговија, снабдување и снабдување во краен случај со електрична енергија, како и

- 2) обезбедување на јавните услуги на начин со кој што се обезбедува недискриминаторност, транспарентност и објективност во функционирањето на пазарот на електрична енергија.

Следење на ефикасноста на пазарот на електрична енергија**Член 9****Ефикасност на пазарот на електрична енергија**

(1) Следењето на ефикасноста на пазарот на електрична енергија се врши со следење и анализа на однесувањето и активностите на учесниците во:

- 1) функционирањето на пазарот на големо;
- 2) функционирањето на пазарот на мало;
- 3) приклучување, пристап и користење на мрежите за пренос и дистрибуција на електрична енергија; и
- 4) квалитет на услугите за потрошувачите, вклучувајќи комерцијални и мрежни услуги, континуитет во снабдувањето и квалитет на напон.

Следење на функционирањето на пазарот на електрична енергија на големо**Член 10**

Следење на функционирањето на пазарот на големо

(1) Следењето на функционирањето на пазарот на електрична енергија на големо се врши преку собирање и анализа на податоци и информации за:

- 1) електричната енергија произведена во земјата;
- 2) увозот и преносот на електрична енергија; и
- 3) цените на електрична енергија на пазарот на големо.

Член 11**Производство на електрична енергија**

(1) Носителите на лиценца за вршење енергетска дејност производство, пренос и дистрибуција електрична енергија се обврзани, во согласност со Прилог I, да доставуваат податоци и информации потребни за следење на производството на електрична енергија во Република Македонија, вклучувајќи и податоци за:

- 1) инсталирана моќност и количини на електрична енергија произведени од секој производител, вклучувајќи ја и сопствената потрошувачка; и
- 2) планирана и непланирана нерасположливост на производните единици.

Член 12**Увоз и пренос на електрична енергија**

(1) Во согласност со Прилог I, ОЕПС е обврзан да доставува податоци, за следење на увозот и преносот на електрична енергија преку преносниот систем на Република Македонија, користењето на интерконективните водови и спроведување на постапката за доделување на капацитети на интерконективните водови, вклучувајќи и податоци за:

- 1) количини на увезена и пренесена електрична енергија (електрична енергија која се внесува во системот и која се изнесува од него);
- 2) учеството на увезената и извезената електрична енергија во вкупната електрична енергија која се внесува и изнесува од преносниот систем;
- 3) расположливост на прекуграничните преносни капацитети и спроведување на постапките за нивно доделување;

4) годишни, месечни и неделни податоци за доделените прекугранични капацитети, вкупниот приход и просечните цени за секоја граница.

Член 13

Цени на електрична енергија на пазарот на големо

(1) Носителите на лиценца за пренос, дистрибуција, организирање и управување со пазарот на електрична енергија, трговија, снабдување и производство на електрична енергија, се обврзани да доставуваат информации и податоци, во согласност со Прилогот I, потребни за следење на промените на цените на електрична енергија на пазарот на големо, вклучувајќи и податоци за:

- 1) просечни месечни цени за снабдувачите/трговците на пазарот на големо и тргуваните количини;
- 2) просечни месечни цени за крајните потрошувачи кои купуваат на пазарот на големо;
- 3) просечни месечни цени и количини тргувани според билатерални договори за купопродажба на електрична енергија;
- 4) просечни цени и количини на енергенти што се користат за производство на електрична енергија;
- 5) просечни продажни цени на произведената електрична енергија;
- 6) месечни податоци за нарачаната и испорачаната балансна електрична енергија;
- 7) месечни податоци за електричната енергија набавена за покривање на загубите и просечни цени; и
- 8) месечни податоци за расположливите резерви.

Следење на функционирањето на пазарот на електрична енергија на мало

Член 14

Функционирање на пазар на електрична енергија на мало

(1) Следењето на функционирањето на пазарот на електрична енергија на мало се врши преку собирање и анализа на податоци и информации за:

- 1) цените на електрична енергија на пазарот на мало, и
- 2) спроведување на постапката за промена на снабдувач.

Член 15

Цени на електрична енергија на пазарот на мало

(1) Носителите на лиценца за вршење енергетските дејности пренос и дистрибуција на електрична енергија, како и производство, снабдување и снабдување во краен случај со електрична енергија се обврзани во согласност со Прилог I, да доставуваат податоци и информации за следење на цените на електрична енергија за потрошувачите на пазарот на мало и цените за тарифните потрошувачи, или за потрошувачите снабдени од снабдувачот во краен случај.

Член 16

Промена на снабдувач

(1) ОЕПС и ОДСи, како и носителите на лиценца за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија и снабдување со електрична енергија во краен случај, се обврзани во согласност со Прилог I, да доставуваат податоци и информации потребни за следење на постапката за промена на снабдувач на крајните потрошувачи, вклучувајќи и информации и податоци за:

1) број на извршени промени по групи на потрошувачи;

2) број на домаќинства кои извршиле промена на снабдувач, споредено со вкупниот број на потрошувачи; и

3) број на извршени промени на снабдувач за кои е надминато времето за промена одредено во соодветните прописи.

Следење на условите за приклучување, пристап и користење на преносните и дистрибутивни мрежи на електрична енергија

Член 17

Приклучување на мрежа

(1) ОЕПС и ОДСи се обврзани, во согласност со Прилог I, да доставуваат информации и податоци потребни за следење на приклучувањето на мрежите, вклучувајќи и податоци и информации за:

1) број на поднесени барања за приклучување на соодветната мрежа по тип на потрошувачи (одделно за домаќинства) и производители на електрична енергија (одделно за производителите на енергија од ОИЕ);

2) број на одобрувања за приклучување по тип на потрошувачи (одделно за домаќинства) и производители на електрична енергија (одделно за производителите на енергија од ОИЕ);

3) број на приклучоци на преносна мрежа (изведени и ставени под напон), одделно по потрошувачи и производители на електрична енергија;

4) број на приклучоци на дистрибутивна мрежа (изведени и ставени под напон) по напонски нивоа и одделно по:

- домаќинства и други потрошувачи,
- стандардни и нестандартни приклучоци,
- производители на електрична енергија приклучени на дистрибутивна мрежа и одделно на производителите од ОИЕ,

5) број на склучени договори за приклучоци;

6) број на исклучени корисници;

7) информации за структурата на трошоците за приклучување; и

8) надоместоци за користење на преносните и дистрибутивните мрежи.

Член 18

Пристап до мрежа

(1) ОЕПС и ОДСи се обврзани, во согласност со Прилог I, да достават информации и податоци, потребни за следење на принципот на регулиран пристап на трета страна, вклучувајќи податоци за бројот на поднесени, одобрени и одбиени барања за пристап на мрежата со која управуваат.

Следење на квалитетот на услугите

Член 19

Следење на квалитетот на услугите

(1) Следењето на квалитетот на услугите се состои од собирање и анализа на податоци и подготовка на извештаи за квалитетот на услугите на корисниците кои ги обезбедуваат ОЕПС, ОДСи и снабдувачите со електрична енергија, вклучувајќи и информации и податоци за:

1) континуитет во снабдувањето со електрична енергија,

2) квалитет на напонот, и

3) квалитетот на мрежните и комерцијалните услуги.

Член 20 Континуитет на снабдување

(1) ОДСи се обврзани, да доставуваат податоци и информации потребни за следење на континуитетот на снабдување со електрична енергија во согласност со Прилог I, вклучувајќи и информации и податоци за:

- 1) број на планирани и непланирани прекини по напонско ниво;
- 2) времетраење на непланираните прекини по напонско ниво; и
- 3) Пресметани и предложени индикатори за следење на континуитетот на испорака на електрична енергија (SAIDI, SAIFI).

Член 21 Квалитет на напонот

(1) ОЕПС и ОДСи се обврзани, во согласност со Прилог I да доставуваат податоци и информации потребни за следење на квалитетот на напонот, вклучувајќи и информации и податоци за:

- 1) број на поднесени приговори кои се однесуваат на проблеми поврзани со квалитетот на напонот;
- 2) број на приговори од корисниците на системите за пренос и дистрибуција на електрична енергија по кои е постапено; и
- 3) просечно време потребно за одговор за поднесените приговори.
- (2) Приговорите поврзани со следниве технички карактеристики на местото на приклучување на крајниот корисник се сметаат за проблеми поврзани со квалитет на напонот:
 - 1) отстапување од пропишаните граници на номиналниот напон во нормален режим на работа;
 - 2) брзи и бавни напонски промени на г.м.с. вредност повисоки од пропишаните максимални вредности;
 - 3) несиметрија на просечната вредност на напонот повисока од пропишаните вредности;
 - 4) просечна ефективна вредност на факторот на вкупно хармониско изобличување повисока од пропишаната;
 - 5) вредност на индексот на краткотраен и долготраен фликер повисока од дозволената; и
 - 6) примена на препорачаните мерки од ОДС за подобрување на факторот на моќност.

Член 22 Квалитет на мрежните и комерцијалните услуги

(1) Носителите на лиценца за вршење енергетските дејности пренос, дистрибуција и снабдување со електрична енергија, се обврзани во согласност со Прилог I да доставуваат податоци и информации, потребни за следење на квалитетот на комерцијалните услуги, вклучувајќи и информации и податоци за:

- 1) број на приговори поднесени од потрошувачи;
- 2) вид на приговори од потрошувачи;
- 3) број на приговори од потрошувачи по кои е постапено;
- 4) просечно време потребно за одговор за поднесените приговори;
- 5) број на поднесени барања за информации од потрошувачи;
- 6) јавна достапност на информации за корисниците на преносниот систем во врска со приклучување и пристап до мрежата; и
- 7) јавна достапност на информации за крајните потрошувачи во врска со стандардните договори со снабдувачите, промена на условите за склучување договор, можностите за плаќање, цените, постапката за промена на снабдувач, постоење на контактен центар за корисници.

Следење на функционирањето на пазарот на природен гас

Член 23 Цели на следење на функционирањето на пазарот

(1) Следењето на функционирањето на пазарот на природен гас е поделено на следниве области:

- 1) структура (реструктурирањето) на пазарот на природен гас; и
- 2) ефикасно функционирање на пазарот на природен гас.

Следење на структурата на пазарот на природен гас

Член 24 Следење на структурата на пазарот

(1) Структурата на пазарот на природен гас се следи од аспект на:

- 1) отворање на пазарот на природен гас; и
- 2) постигнување на законски пропишаниот степен на функционална, финансиска и правна независност во вршењето на регулираната енергетска дејност на ОСП и ОСДи.

Член 25 Отворање на пазарот на природен гас

(1) Носителите на лиценци за вршење енергетски дејности управување со ситемот за пренос, дистрибуција, снабдување и трговија со природен гас се обврзани во согласност со Прилог II да доставуваат информации и податоци потребни за проценување на степенот на отворање на пазарот на природен гас, вклучувајќи и информации и податоци заособено за:

- 1) бројот на снабдени потрошувачи и вкупната количина на продаден природен гас по тип на потрошувач;
- 2) бројот на потрошувачи снабдени од снабдувачот во краен случај по тип на потрошувач; и
- 3) бројот на потрошувачи снабдени од ОСД кога тој е вертикално интегрирано претпријатие, по тип на потрошувач.

Член 26 Функционална, финансиска и правна независност на преносот и дистрибуцијата

(1) Операторот на преносната мрежа, операторот на системот за пренос и операторите на системите за дистрибуција на природен гас се обврзани се обврзани, најдоцна до 28 февруари секоја година, да доставуваат информации за претходната календарска година, за спроведување на програмите за усогласување со кои што се обезбедува нивна целосна правна, финансиска, управувачка и функционална независност од работењето на вертикално интегрираните енергетски компании кон кои припаѓаат или со кои се поврзани, при:

3) вршењето на дејности пренос, управување со системот за пренос и дистрибуција на природен гас во однос на дејностите трговија, снабдување и снабдување во краен случај со природен гас, како и

4) обезбедување на јавните услуги на начин со кој што се обезбедува недискриминаторност, транспарентност и објективност во функционирањето на пазарот на природен гас.

Следење на ефикасноста на пазарот на природен гас**Член 27****Ефикасност на пазарот на природен гас**

(1) Следењето на ефикасноста на пазарот на природен гас се врши со следење и анализа на однесувањето и активностите на учесниците во:

- 1) функционирањето на пазарот на големо;
- 2) функционирањето на пазарот на мало;
- 3) приклучување, пристап и користење на мрежите за пренос и дистрибуција на природен гас; и
- 4) квалитетот на услугите за потрошувачите.

Следење на функционирањето на пазарот на природен гас на големо**Член 28****Следење на функционирањето на пазарот на големо**

(1) Функционирањето на пазарот на природен гас на големо се следи преку собирање и анализа на податоци и информации за:

- 1) увоз и пренос на природен гас и
- 2) цените на природен гас на пазарот на големо.

Член 29**Увоз и пренос**

(1) ОСП е обврзан, во согласност со Прилог II, да доставува податоци за увозот и преносот на природен гас преку преносниот систем на Република Македонија, расположливоста на капацитетите на цевководот и спроведување на постапката за доделување на капацитетите, вклучувајќи и информации и податоци за:

- 1) количини на увезен природен гас и учество во увезените количини за сопствени потреби;
- 2) количини на природен гас испорачан на потрошувачите;
- 3) расположливост на капацитетите на интерконективните цевководи и спроведување на постапките за доделување на капацитети;
- 4) просечна месечна искористеност на капацитетите на интерконекциите; и
- 5) месечни податоци за количините и трошоците за управување со загушувањето.

Цени на природниот гас на пазарот на големо**Член 30**

(1) Носителите на лиценца за вршење на дејностите управување со системот за пренос, дистрибуција трговија и снабдување со природен гас се обврзани, во согласност со Прилог II да доставуваат информации и податоци потребни за следење на промената на цените на природниот гас на пазарот на големо, вклучувајќи и информации и податоци за:

- 1) просечни цени за снабдувачите/трговците на пазарот на големо и тргуваните количини;
- 2) просечни цени и количините за крајните корисници на пазарот на големо по тип на корисници;
- 3) просечни цени на природниот гас кој го користат производителите на електрична и топлинска енергија;
- 4) месечни податоци за нарачаниот и испорачаниот природен гас за балансирање и просечни цени; и
- 5) месечни податоци за природниот гас набавен за покривање на загубите.

Следење на функционирањето на пазарот на природен гас на мало**Член 31****Функционирање на пазарот на природен гас на мало**

(1) Следењето на функционирањето на пазарот на природен гас на мало се врши преку собирање и анализа на податоци и информации за:

- 1) цените на природен гас на пазарот на мало; и
- 2) спроведување на постапката за промена на снабдувач.

Член 32**Цени на природен гас на пазарот на мало**

(1) Носителите на лиценца за вршење енергетската дејност пренос, управување со системот за пренос, дистрибуција и снабдување со природен гас се обврзани во согласност со Прилог II, да доставуваат податоци и информации за следење на цените на природниот гас на пазарот на мало, вклучувајќи и информации и податоци за:

- 1) просечни цени за потрошувачите, по групи потрошувачи; и
- 2) цени за тарифните потрошувачи или за потрошувачи снабдени од снабдувачот во краен случај.

Член 33**Промена на снабдувач**

(1) ОСП, ОСДи и носителите на лиценца за снабдување на природен гас се обврзани во согласност со Прилог II да доставуваат податоци и информации потребни за следење на постапката за промена на снабдувач на крајните потрошувачи, а особено податоци за бројот на извршените промени и надминување на предвиденото времетраење на постапката.

Следење на условите за поврзување, пристап и користење на преносните и дистрибутивни мрежи на природен гас**Член 34****Приклучување на мрежа**

(1) ОСП и ОСДи се обврзани, во согласност со Прилог II, да достават информации и податоци потребни за следење на приклучувањето на мрежите, вклучувајќи и информации и податоци за:

- 1) број на поднесени барања за приклучување на мрежата по вид на корисник;
- 2) број на одобрени приклучоци по вид на корисник;
- 3) број на изведени и ставени во употреба приклучоци на преносната мрежа;
- 4) број на изведени и ставени во употреба приклучоци на дистрибутивната мрежа;
- 5) број на склучени договори за приклучоци;
- 6) број на исклучени корисници и времетраење на периодот на исклучување;
- 7) надоместоци за користење на преносните и дистрибутивните мрежи на природен гас; и
- 8) примена на пријавени и одобрени трошоци за приклучување.

Член 35**Пристап до мрежа**

(1) ОСП е обврзан, во согласност со Прилог II да достави информации и податоци потребни за следење обезбедувањето на можноста за пристап до мрежата

врз основа на начелото за регулиран пристап на трета страна, а особено за бројот на поднесени, одобрени и одбиени барања за пристап.

Следење на квалитетот на услугата

Член 36

Следење на квалитетот на услугите

(1) Следењето на квалитетот на услугите на пазарот на природен гас се состои од собирање и анализа на податоци и подготвување извештаи за квалитетот на услугите на корисниците обезбедени од страна на ОСП, ОСДи и снабдувачите, особено за:

- 1) квалитетот на комерцијалните и мрежните услуги; и
- 2) континуитетот во снабдување со природен гас.

Член 37

Континуитет во снабдувањето

(1) ОСП и ОСДи се обврзани, во согласност со Прилог II да доставуваат податоци и информации, потребни за следење на континуитетот на снабдување со природен гас, а особено:

- 1) број на планирани и непланирани прекини; и
- 2) времетраење на непланираните прекини.

Член 38

Квалитет на комерцијалните и мрежните услуги

(1) Носителите на лиценца за вршење енергетска дејност снабдување со природен гас, ОСП и ОСДи се обврзани да доставуваат податоци и информации, како што е дефинирано во Прилог II од овој Правилник, потребни за следење на квалитетот на комерцијалните и мрежните услуги, а особено:

- 1) број на приговори поднесени од потрошувачи;
- 2) вид на приговори;
- 3) број на решени приговори на корисниците;
- 4) просечно време потребно на операторот за отстранување на причината за приговорот;
- 5) просечно време потребно за одговор и одлука на поднесените приговори;
- 6) број на исклучени корисници;
- 7) информации за решавање на спорови; и
- 8) јавна достапност на информации за крајните корисници во врска со стандардните договори со снабдувачите и промените во условите на договорите, цените, условите за плаќање и постапката за промена на снабдувач.

Следење на пазарот на сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспорт

Член 39

Цели на следење на пазарот

(1) Следењето на пазарот на сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспорт се состои од следење, анализа и подготвување извештаи за условите поврзани со:

- 1) увоз, извоз, транспорт и складирање на сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспорт;
- 2) рафинирање на сурова нафта и производство на нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт; и
- 3) функционирањето на пазарите на големо и на мало за сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспорт.

Член 40

Увоз, извоз, транспорт и складирање

(1) Носителите на лиценца за вршење енергетските дејности трговија и складирање на сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспорт, како и транспорт на сурова нафта или нафтени деривати преку нафтоводи, односно продуктоводи, се обврзани во согласност со Прилог III да достават податоци и информации потребни за следење на увозот, извозот, транспортот и складирањето на сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспорт, вклучувајќи и податоци и информации за:

- 1) месечни податоци за увезените количини и просечни цени по тип;
- 2) месечни податоци за извезените количини и просечни цени по тип;
- 3) месечни податоци за транспортираните количини преку нафтовод; и
- 4) вкупни складирани количини по тип, на почетокот и на крајот на годината.

Член 41

Преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати и горива за транспорт

(1) Носителите на лиценци за вршење на енергетските дејности преработка на сурова нафта и производство на нафтени деривати, производство на биогорива и производство на горива наменети за транспорт со намешување на фосилни и биогорива, се обврзани во согласност со Прилог III да достават податоци и информации потребни за следење на производството на нафтени деривати и горива за транспорт, вклучувајќи и месечни податоци за произведени количини по тип и за просечните продажни цени на нафтени деривати по тип.

Член 42

Функционирање на пазарот на големо и мало

(1) Носителите на лиценца за вршење енергетска дејност трговија со сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспорт се обврзани во согласност со Прилог III да достават податоци и информации потребни за следење на пазарот на големо и мало на сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспорт, вклучувајќи и податоци за:

- 1) просечни цени за трговците на пазарот на големо и месечни тргувани (купени и продадени) количини по тип, вклучително и за количините на нафтени деривати кои се пласирани на пазарот на мало; и
- 2) просечни цени и месечни количини откупени од носителот на лиценцата вршење енергетската дејност рафинирање на сурова нафта и производство на нафтени деривати.

Следење на условите на пазарот на топлинска енергија

Член 43

Цели на следење на пазарот

(1) Следењето на пазарот на топлинска енергија се состои од следење, анализа и известување за условите поврзани со:

- 1) производство на топлинска енергија;
- 2) дистрибуција на топлинска енергија;
- 3) снабдување со топлинска енергија;
- 4) постапка за промена на снабдувач;

- 5) трошоци за производство и снабдување со топлинска енергија по тип на постројки; и
- 6) квалитет на услугата.

Член 44**Производство на топлинска енергија**

(1) Носителите на лиценца за вршење енергетската дејност производство на топлинска енергија се обврзани да доставуваат податоци и информации утврдени во Прилог IV од овој Правилник, потребни за следење на производството на топлинска енергија, вклучувајќи и податоци и информации за:

- 1) производството на топлинска енергија од секоја производна единица за регулирани производители на топлинска енергија и за независни производители на топлинска енергија, вклучувајќи ја и сопствената потрошувачка;

- 2) топлинска енергија произведена во комбинирани постројки;

- 3) просечни трошоци за горивата кои се користат за производство на топлинска енергија;

- 4) број и времетраење на прекини во производството на топлинска енергија; и

- 5) регулираните производители на топлинска енергија, покрај податоците од ставот (1) доставуваат и податоци за просечна месечна температура на воздухот за месеците од октомври до април за подрачјето во кое испорачуваат топлинска енергија.

Член 45**Дистрибуција на топлинска енергија**

(1) Носителите на лиценца за вршење енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија се обврзани да доставуваат податоци и информации утврдени во Прилог IV од овој Правилник, потребни за следење на дистрибуцијата на топлинска енергија, вклучувајќи и податоци за:

- 1) топлинска енергија која влегува во дистрибутивниот систем; и

- 2) топлинска енергија дистрибуирана до потрошувачите (која излегува од дистрибутивниот систем).

Член 46**Снабдување со топлинска енергија**

(1) Носителите на лиценца за вршење енергетската дејност снабдување на топлинска енергија се обврзани да доставуваат податоци и информации утврдени во Прилог IV од овој Правилник, потребни за следење на снабдувањето на топлинска енергија, вклучувајќи и податоци за:

- 1) број на потрошувачи;
- 2) инсталирана и ангажирана моќност и грејна површина кај потрошувачите по категории потрошувачи,
- 3) топлинска енергија испорачана по тип на потрошувачи;
- 4) просечни цени; и
- 5) топлинска енергија испорачана на тарифни потрошувачи и според поединечни договори.

Член 47**Промена на снабдувач**

(1) Носителите на лиценца за вршење енергетската дејност снабдување на топлинска енергија и операторите на дистрибутивните системи се обврзани да доставуваат податоци и информации утврдени во Прилог IV од овој Правилник, потребни за следење на промената на снабдувачи, вклучувајќи го и бројот на реализирани промени на снабдувачи.

Член 48**Квалитет на снабдување**

(1) Носителите на лиценца за вршење енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија се обврзани да доставуваат податоци и информации утврдени во Прилог IV од овој Правилник, потребни за следење на континуитетот на снабдување со топлинска енергија, вклучувајќи податоци за бројот на планирани и непланирани прекини во снабдувањето, како и времетраењето на непланираните прекини.

Член 49**Квалитет на комерцијалните услуги**

(1) Носителите на лиценца за вршење енергетската дејност снабдување на топлинска енергија се обврзани да доставуваат податоци и информации утврдени во Прилог IV од овој Правилник, потребни за следење на квалитетот на комерцијалните услуги, вклучувајќи и податоци и информации за:

- 1) број на приговори поднесени од потрошувачи;
- 2) вид на приговори;
- 3) број на решени приговори на корисниците;
- 4) просечно време потребно на операторот за отстранување на причината за приговорот;
- 5) просечно време потребно за одговор и одлука на поднесените приговори;
- 6) број на исклучени корисници;
- 7) информации за решавање на спорови;
- 8) број на поднесени барања за информации; и
- 9) јавна достапност на информации за крајните корисници во врска со стандардните договори со снабдувачите, цените и постапката за промена на снабдувач.

Доставување на податоците**Член 50**

(1) Носителите на лиценци ги доставуваат извештаите од Прилозите I, II, III и IV најдоцна 45 дена од последниот ден на периодот на известување.

(2) По исклучок на ставот (1), податоците за електричната енергија се доставуваат најдоцна 60 дена од последниот ден на периодот на известување.

(3) За извештаите што содржат месечни податоци за календарска година, периодот на известување од ставовите (1) и (2) е календарски квартал, а извештаите се доставуваат во роковите предвидени за доставување на извештаите.

(4) Извештаите за топлинска енергија се доставуваат за два периода на известување: првиот го опфаќа периодот од почетокот на грејната сезона до крајот на календарската година, а вториот го опфаќа периодот од почетокот на календарската година до крајот на грејната сезона.

(5) Носителите на лиценци ги доставуваат извештаите во вид на Excel датотеки кои се преземаат од веб страницата на РКЕ.

Завршна одредба**Член 51**

(1) Овој Правилник влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01- 1047/1
18 мај 2015 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог I**I. Следење на пазарот на електрична енергија****I.1 Производители на електрична енергија**

Секој производител на електрична енергија обезбедува податоци за месечното производство и за сопствена потрошувачка. Податоците се обезбедуваат за секој тип на постројка (термоелектрични, хидроелектрични и постројки кои користат ОИЕ), како што е опишано во табелата I.1.1 и за комбинирани постројки, како што е опишано во табела I.1.2.

Табела I.1.1 Инсталирана моќност и производство на електрична енергија во електричните центри (член 11)

Електрична централа	Инсталирана моќност (MW)	Производство/ сопствена потрошувачка (kWh)	јануари	февруари	...	декември
Име на постројката		вкупно производство				
		сопствена потрошувачка				
Име на постројката		вкупно производство				
		сопствена потрошувачка				
...		вкупно производство				
		сопствена потрошувачка				
Вкупно производство						

Табела I.1.2 Инсталирана моќност и производство на електрична и топлинска енергија во комбинирани постројка (член 11)

Комбинирана производна	Инсталирана моќност (MW)	Производство/ сопствена потрошувачка (kWh)	јануари	февруари	...	декември
Име на постројката		вкупно производство на еее ¹				
		вкупно производство на те				
		сопствена потрошувачка				
...		вкупно производство на еее				
		вкупно производство на те				
		сопствена потрошувачка				
Вкупно производство		вкупно производство на еее				
		вкупно производство на те				

Производителите треба да доставуваат информации за планираната и непланираната нерасположливост на единиците, за секоја производна единица, како што е опишано во табела I.1.3.

Табела I.1.3 Нерасположливост на производни единици, за секоја единица (член 11)

	Почеток (датум)	Крај (датум)	тип (планиран/непланиран)
Настан 1			
Настан 2			
...			

За секоја електрична постројка, се доставуваат информации за просечните месечни цени и количини на горивото кое се користи за производство на електрична енергија. Во

¹ еее – електрична енергија, те – топлинска енергија

зависност од типот на гориво, производителите на електрична енергија обезбедуваат податоци, како што е опишано во табела I.1.4. Податоците за секој тип на гориво се дадени во поединечни табели. Податоците за природен гас се изразени во кубни метри (m³), а податоците за јаглен, лигнит и нафта се изразени во тони (t). Трошоците за горивото се изразени во македонски денари (MKD).

Табела I.1.4 Горивото користено за производство на електрична енергија (член 13)

Гориво (пр. јаглен, природен гас, мазут)		јануари	февруари	...	декември
Име на постројката	количина (изразена во m ³ за природен гас и во тони за јаглен, лигнит и мазут)				
	трошоци за набавка или експлоатација на: природен гас јаглен, лигнит, мазут изразени во MKD)				
Име на постројката	количина (изразена во m ³ за природен гас и во тони за јаглен, лигнит и мазут)				
	трошоци за набавка или експлоатација на: природен гас јаглен, лигнит, мазут изразени во MKD)				
...	количина (изразена во m ³ за природен гас и во тони за јаглен, лигнит и мазут)				
	трошоци за набавка или експлоатација на: природен гас јаглен, лигнит, мазут изразени во MKD)				

Секој производител на електрична енергија треба да обезбеди податоци за продажбата на електрична енергија на пазарот на големо, како што е опишано во табелите I.1.5, I.1.6. Потребните податоци се состојат од просечните месечни цени и количини.

Табела I.1.5 Продажба на електрична енергија од независен производител (член 13)

Производител на електрична енергија (независен производител)		јануари	февруари	...	декември
Продажба на електрична енергија (пазар на големо)	количина (kWh)				
	цена (MKD/kWh)				

Табела I.1.6 Продажба на електрична енергија од регулиран производител (производител кој е обврзан да обезбедува јавна услуга), (член 13)

Регулиран производител (обврска за обезбедување јавна услуга)		јануари	февруари	...	декември
Пазар на електрична енергија	количина (kWh)				
	цена (MKD/kWh)				
Снабдувач во краен случај	количина (kWh)				
	цена (MKD/kWh)				
Снабдувач на тарифни потрошувачи (до крај на 2014)	количина (kWh)				
	цена (MKD/kWh)				
Системски услуги (до крај на 2014)	количина (kWh)				
	цена (MKD/kWh)				

1.2 Оператор на преносниот систем

Операторот на преносниот систем обезбедува податоци за годишниот расположлив и доделен преносен капацитет за секоја граница, како што е опишано во 1.2.1 и 1.2.2, последователно. Табела 1.2.2, исто така, треба да се користи при доставување на месечните податоци за распределување на преносните капацитети.

Табела 1.2.1 Годишен расположлив преносен капацитет (ATC) за секоја алокациска единица на соодветната насока (член 12)

Граница	ATC (MW)
RS-MK	
MK-RS	
BG-MK	
MK-BG	
GR-MK	
MK-GR	

Табела 1.2.2 Годишен/месечен/неделен доделен преносен капацитет за секоја граница (член 12)

Доделен прекуграничен капацитет	Капацитет (MW)					
	RS-MK	MK-RS	BG-MK	MK-BG	GR-MK	MK-GR
Граница						
Учесник на пазарот (Трговец 1)						
...						
Учесник на пазарот (Трговец n)						
Вкупно						

Во смисла на постапките за следење на доделувањето на преносниот капацитет, целата релевантна документација и податоци треба да бидат достапни на барање на РКЕ.

Врз основа на доделениот преносен капацитет, ОЕПС треба да ги достави информација за просечните цени и приходот за секоја граница. Податоците треба да се обезбедат како што е прикажано во табелата 1.2.3.

Табела 1.2.3 Месечни/годишни/неделни просечни цени и приходи за секоја граница (член 12)

Граница	Просечна цена (МКД/MW)	Вкупен приход (МКД)
RS-MK		
MK-RS		
BG-MK		
MK-BG		
GR-MK		
MK-GR		

Податоците за производство, увоз, пренос и извоз на електрична енергија треба да ги обезбеди ОЕПС, како што е опишано во табелите 1.2.4, 1.2.5.

Табела 1.2.4 Вкупно увезени и произведени количини на електрична енергија (електричната енергија која влегува во преносниот систем), изразена во MWh (член 12)

Од:	јануари	февруари	...	декември
Независни производители				
Регулиран производител (обврска за обезбедување јавна услуга)				
Увоз				

Табела 1.2.5 Вкупна потрошувачка, извоз, загуби на електрична енергија (електричната енергија која излегува од преносниот систем), изразена во MWh (член 12)

Кон:	јануари	февруари	...	декември
Потрошувачи приклучени на преносниот систем				
Дистрибутивни системи				
Извоз				
Загуби				

ОЕПС треба да обезбеди месечни податоци за количините и просечните цени за набавка на електрична енергија за покривање на техничките загуби за преносниот систем, како што е опишано во табелата 1.2.6.

Табела 1.2.6 Набавка на електрична енергија за покривање на загубите во преносниот систем (член 13)

Загуби во преносниот систем		јануари	февруари	...	декември
Трговец 1	количина (kWh)				
	цена (МКД/kWh)				
Трговец 2	количина (kWh)				
	цена (МКД/kWh)				
...	количина (kWh)				
	цена (МКД/kWh)				
Total	количина (kWh)				

ОЕПС треба да обезбеди податоци за месечната набавка на системски услуги, како што е опишано во 1.2.7. Количините и цените според причината за активирање треба да се достават како што е прикажано во табела 1.2.8.

Табела 1.2.7 Набавени системски услуги (член 13)

Постројка		јануари	февруари	...	декември
Име на постројка 1	Секундарна (MW)				
	Трошок за секундарна (денари)				
	Активирана секундарна (MWh)				
	Трошок за активирана (ден/kWh)				
	Терциерна (kW)				
	Трошок за терциерна (денари)				
	Активирана терциерна (MWh)				
	Трошок за активирана терциерна (ден/kWh)				

Име на постројка 2	Секундарна (MW)				
	Трошок за секундарна				
	Активирана				
	Трошок за активирана				
	Терциерна (kW)				
	Трошок за терциерна				
	Активирана				
	Трошок за активирана				
...	Секундарна (MW)				
	Трошок за секундарна				
	Активирана				
	Трошок за активирана				
	Терциерна (kW)				
	Трошок за терциерна				
	Активирана				
	Трошок за активирана				
Вкупни резерви	Секундарна (MW)				
	Трошок за секундарна				
	Активирана				
	Трошок за активирана				
	Терциерна (kW)				
	Трошок за терциерна				
	Активирана				
	Трошок за активирана				
	Секундарна (MW)				
	Трошок за секундарна				
	Активирана				
	Трошок за активирана				
	Терциерна (kW)				
	Трошок за терциерна				
	Активирана				
	Трошок за активирана				

Табела 1.2.8 Системски услуги набавени заради ограничувања на мрежата и отстапување во производството или потрошувачката (член 13)

Набавени системски услуги за:		јануари	февруари	...	декември
активирана секундарна	количина (kWh)				
	цена (МКД/kWh)				
дебаланс во производството/потрошувачката	количина (kWh)				
	цена (МКД/kWh)				

ОЕПС треба да обезбеди податоци за приклучување, пристап и користење на преносните мрежи. Податоците за приклучоците треба да го содржат бројот на поднесени барања, издадени одобрувања, склучени договори и бројот на изведени и ставени под напон приклучоци на годишно ниво, како и бројот на исклучени корисници во годината. Податоците треба да се обезбедат како што е дадено во табелата 1.2.9. ОЕПС обезбедува податоци за сите корисници кои се приклучени или кои бараат да се приклучат на преносниот систем (вклучувајќи ги и големите корисници и производители). ОЕПС, исто така, треба да обезбеди податоци за времетраењето на исклучувањето по корисник и напонско ниво, како што е дадено во табела 1.2.10. Податоците треба да бидат организирани по напонско ниво, земајќи ги предвид напонските нивоа кои се користат во преносниот систем, т.е. 110 kV (напонско ниво 1-н.н.1) и 400 kV (напонско ниво 2-н.н.2).

Табела I.2.9 Годишен преглед на приклучувања (член 17)

Приклучоци:		Број на:									
		барања		одобренија		изведени и ставени под напон		склучени договори		исклучени корисници	
		н.н. ² 1	н.н. 2	н.н. 1	н.н. 2	н.н. 1	н.н. 2	н.н. 1	н.н. 2	н.н. 1	н.н. 2
Група I (Големи потрошувачи)											
Производители	Конвенционални										
	ОИЕ										

Табела I.2.10 Вкупен број исклучени корисници по напонско ниво (член 17)

Напонско ниво	Вкупен број исклучени корисници
110 kV	
400 kV	

Податоците за пристап до мрежата ги поднесува ОЕПС, како што е опишано во табела I.2.11.

Табела I.2.11 Годишен преглед – пристап до мрежата (член 18)

Пристап до мрежата	Број на поднесени барања	Број на одобрени барања	Број на одбиени барања

ОЕПС треба да обезбеди квартални податоци за реализирани промени на снабдувач, како што е дадено во табела I.2.12 и во согласност со член 16.

Табела I.2.12 Број на реализирани промени на снабдувач, по категории потрошувачи (член 16)

Број на потрошувачи кои извршиле промена на снабдувач	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Вкупно (годишно)
Група I (Големи потрошувачи)					
Вкупно					

ОЕПС обезбедува преглед за јавно достапните (на веб страна) информации соодветни за ефикасно приклучување и пристап до мрежата, како што е дадено во табела I.2.13. Овие податоци се доставуваат еднаш годишно.

Табела I.2.13 Јавна достапност на информации и податоци за корисниците на системот (производители и потрошувачи), кои се однесуваат на приклучување и пристап до мрежата (член 17, 18 и 22)

Јавно достапни:	Да/Не
информации за пристап до мрежата	
договор за приклучување / модели на договори	
трошоци за приклучување	
јавни податоци потребни да се евалуира можноста за пристап до мрежата	

² н.н. – напонско ниво

ОЕПС обезбедува податоци за доставените приговори од корисниците. Податоците вклучуваат и број на поднесени приговори по вид на приговор, број на решени приговори, просечно време на одговор и одлучување, како и просечно време за отстранување на причината за приговорот. Приговорите може да се организираат по напонско ниво, земајќи ги предвид напонските нивоа во преносниот систем т.е. 110 kV (напонско ниво 1) и 400 kV (напонско ниво 2). Податоците се доставуваат за сите корисници на мрежата, независно дали се потрошувачи или производители. Видовите на приговори се опишани во табела I.2.14, додека податоците за приговорите треба да се достават како што е опишано во табела I.2.15.

Табела I.2.14 Видови приговори

Приговори (по тип)	Опис
Вид А	Приклучување на мрежа (одложување, пречки, друго)
Вид В	Мерење (отчитување на мерните уреди, функционирање на мерните уреди, друго)
Вид С	Континуитет во снабдувањето
Вид D	Друго

Табела I.2.15 Информации за решавање на приговорите, во согласност со член 22

	Број на поднесени приговори				Број на решени приговори	Просечно време за одговор и одлука	Просечно време за отстранување на причината
	Вид А	Вид В	Вид С	Вид D			
напонско ниво 1							
напонско ниво 2							

I.3 Оператори на дистрибутивен систем

ОДС и обезбедуваат податоци за бројот на потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем, по група на потрошувачи. Податоците треба да се обезбедат како што е прикажано во табелите I.3.1 или I.3.2. Категориите на тарифни потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем се во согласност со Тарифниот систем за дистрибуција на електрична енергија за потрошувачи приклучени на дистрибутивен систем.

Табела I.3.1 Број на тарифни потрошувачи приклучени на секоја подружница на дистрибутивниот систем (член 7)

Број на потрошувачи од категорија:	
MV1	
MV2	
LV1.1	
LV1.2	
LV2	

Табела I.3.2 Број на тарифни потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем (член 7)

Број на потрошувачи од категорија:	
MV1	
MV2	
LV1.1	
LV1.2	
LV2	

За поедноставување на собирањето податоци, потрошувачите може да се категоризираат во три категории потрошувачи, како што е наведено во дефинициите во член 4 од текстот на Правилникот. Категориите се следни: 1) Група I – големи потрошувачи, 2) Група II – мали потрошувачи, 3) Група III – домаќинства, како што е прикажано во табелата I.3.3. Доколку е соодветно и можно, може да се користи подетална категоризација на потрошувачите.

Табела I.3.3 Број на потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем по категории (член 7)

Број на потрошувачи:	
Група I (големи потрошувачи)	
Група II (мали потрошувачи)	
Група III (домаќинства)	

ОДСи обезбедуваат податоци за вкупната електрична енергија која влегува во дистрибутивниот систем и вкупната електрична енергија дистрибуирана на потрошувачите приклучени на различни напонски нивоа, по групи потрошувачи. Податоците треба да се достават како што е прикажано во табелите I.3.4 и I.3.5.

Табела I.3.4 Електрична енергија која влегува во дистрибутивниот систем, изразена во MWh (член 7)

Од:	јануари	февруари	...	декември
Преносната мрежа				
АД ЕЛЕМ директно во дистрибутивниот систем				
Производители на електрична енергија од ОИЕ (исклучувајќи ги малите ХЕЦ)				
Мали ХЕЦ				

Табела I.3.5 Електрична енергија која излегува од дистрибутивниот систем (дистрибуирана на потрошувачите), изразена во MWh (член 7)

Кон потрошувачи од категорија:	јануари	февруари	...	декември
MV1				
MV2				
LV1.1				
LV1.2				
LV2				
Вкупно				

ОДС треба да обезбеди податоци за количините и просечните цени за набавка на електрична енергија за покривање на техничките загуби за дистрибутивниот систем. Податоците треба да се достават како што е прикажано во табелата I.3.6 и табелата I.3.7.

Табела I.3.6 Набавка на електрична енергија за покривање на дистрибутивните загуби (член 13)

Загуби во дистрибутивната мрежа	јануари	февруари	...	декември
Трговец 1	количина (kWh)			
	цена (МКД/kWh)			
Трговец 2	количина (kWh)			
	цена (МКД/kWh)			
	количина (kWh)			
	цена (МКД/kWh)			
Вкупно	количина (kWh)			

Табела I.3.7 Преглед на загуби во дистрибутивниот систем (ДС) (член 13)

Загуби во дистрибутивен систем		јануари	февруари	...	декември
Електрична енергија која влегува во ДС	количина (kWh)				
Електрична енергија која излегува од ДС	количина (kWh)				
Загуби	количина (kWh)				
Загуби во однос на електричната енергија која влегува во ДС	%				

ОДСи треба да обезбедат податоци за бројот на барања и одобрувања за приклучување, број на изведени и приклучоци ставени под напон за стандардни и нестандартни приклучоци, склучени договори, како и бројот на исклучени корисници. Податоците за приклучоци треба да бидат организирани по напонско ниво, земајќи ги предвид напонските нивоа кои се користат во дистрибутивниот систем, т.е. 35 kV (напонско ниво 1 – н.н.1), 10 (20) kV (напонско ниво 2 – н.н.2) и 0.4 kV (напонско ниво 3 – н.н.3). Податоците треба да се организираат како што е дадено во табела I.3.8. Информациите за бројот на исклучени корисници треба да се обезбедат како што е наведено во табела I.3.9.

Табела I.3.8 Годишен преглед - приклучувања (член 17)

Приклучоци		Број на:												исклучени корисници		
		барања			одобренија изведени и ставени под напон											
								н.н.1		н.н.2		н.н.3				
		н.н.1	н.н.2	н.н.3	н.н.1	н.н.2	н.н.3	станд.	неста нд.	станд.	неста нд.	станд.	неста нд.	н.н.1	н.н.2	н.н.3
Група I (големи потрошувачи)																
Група II (мали потршувачи)																
Група III (домаќинства)																
Производители тели	конве нц.															
	ОИЕ															

Табела I.3.9 Вкупен број исклучени корисници по напонско ниво (член 17)

Напонско ниво	Вкупен број исклучени корисници
35 kV	
20 kV	
10 kV	
0,4 kV	

Податоците за пристап до мрежата ги поднесува ОДС, како што е опишано во табела I.3.10.

Табела I.3.10 Годишен преглед – пристап до мрежата (член 18)

Пристап до мрежата	Број на поднесени барања	Број на одобрени барања	Број на одбиени барања

ОДСи треба да обезбедат квартални податоци за реализирани промени на снабдувач, во согласност со член 16.

Табела I.3.11 Број на реализирани промени на снабдувач, по категории потрошувачи (член 16)

Број на корисници кои извршиле промена	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Вкупно (годишно)
Група I (големи потрошувачи)					
Група II (мали потрошувачи)					
Група III (домаќинства)					
Вкупно					

ОДСи треба да обезбедат податоци за видовите на приговори, како што е дадено во табела I.2.14, оддел I.2 Оператор на преносниот систем. Податоците за бројот на приговори и нивната обработка треба да се дадат за секоја категорија потрошувачи (Група I – големи потрошувачи, Група II – мали потрошувачи и Група III – домаќинства) и за секое напонско ниво, т.е. 35 kV (напонско ниво 1), 10 (20) kV (напонско ниво 2) и 0.4 kV (напонско ниво 3), како што е дадено во табела I.3.12.

Табела I.3.12 Информации за обработка на приговорите (член 22)

	Број на поднесени приговори				Број на приговори по кои е постапено	Просечно време за одговор
	Вид А	Вид В	Вид С	Вид D		
напонско ниво 1						
напонско ниво 2						
напонско ниво 3						

ОДСи треба да обезбедат податоци за бројот на поднесени барања за информации за секоја група потрошувачи, како што е дадено во табела I.3.13.

Табела I.3.13 Број на поднесени барања за информации по категории потрошувачи (член 22)

Број на поднесени барања за информации:	
Група I (големи потрошувачи)	
Група II (мали потрошувачи)	
Група III (домаќинства)	

ОДСи треба да обезбедат податоци за континуитетот на снабдување, вклучувајќи го и бројот на планирани и непланирани прекини, времетраење на непланираните прекини и показатели на континуитетот на снабдување. Податоците треба да се обезбедат како што е прикажано во табелите I.3.14 и I.3.15. ОДСи, исто така, треба да ги обезбедат референтните индекси на континуитетот на снабдување.

Табела I.3.14 Податоци за континуитетот на снабдување (член 20)

	Број на планирани прекини	Број на непланирани прекини	Времетраење на непланираните прекини
напонско ниво 1			
напонско ниво 2			
напонско ниво 3			

Табела I.3.15 Индикатори за континуитетот на снабдување (член 20)

	SAIDI	SAIFI	референтна вредност на SAIDI (дефинирана од ОДС)	референтна вредност на SAIFI (дефинирана од ОДС)
напонско ниво 1				
напонско ниво 2				
напонско ниво 3				

ОДСи треба да достават годишни податоци за поднесените приговори од корисниците кои се поврзани со проблеми со квалитетот на напонот. Податоците треба да бидат доставени како што е опишано во табела I.3.16, за секое напонско ниво, т.е. 35 kV (напонско ниво 1 – н.н.1), 10 (20) kV (напонско ниво 2 – н.н.2) и 0.4 kV (напонско ниво 3 – н.н.3)

Табела I.3.16 Информација за приговорите поврзани со проблеми со квалитетот на напонот (член 21)

	Број на поднесени приговори поврзани со:						Број на приговори по кои е постапено	Просечно време на одговор	
	отстапување од напонот	брзи и бавни отстапувања од г.т.с.	несиметрија на напон	THD	краткотраен и долготраен фликер	фактор на моќност			
н. н. 1									
н. н. 2									
н. н. 3									

I.4 Трговци со електрична енергија

Трговците обезбедуваат квартални податоци за вкупниот број потрошувачи, по категории потрошувачи, како што е дадено во табела I.4.1.

Табела I.4.1 Број на потрошувачи во секој квартал (член 7)

Број на снабдени потрошувачи	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Вкупно (годишно)
Група I (големи потрошувачи)					
Група II (мали потрошувачи)					
Група III (домаќинства)					
Вкупно					

Секој трговец обезбедува месечни податоци за количините за купена и количините и просечните цени за продадена електрична енергија. Податоците треба да се достават како што е дадено во табела I.4.2 и I.4.3.

Табела I.4.2 Набавка на електрична енергија за секој трговец, во вкупни месечни количини (член 13)

Набавена електрична енергија на пазарот:		јануари	февруари	...	декември
Независен производител 1	количина (kWh)				
Увоз	количина (kWh)				
...	количина (kWh)				

Табела I.4.3 Продажба на електрична енергија за секој трговец, во вкупни месечни количини и приходи (член 13)

		јануари	февруари	...	декември
Група I (големи потрошувачи)	количина (kWh)				
	вкупно (МКД)				
Група II (мали потрошувачи)	количина (kWh)				
	вкупно (МКД)				
Група III (домаќинства)	количина (kWh)				
	вкупно (МКД)				
Вкупно					

Месечните податоци за просечните цени по категории потрошувачи треба да се достават како што е наведено во табела I.4.4.

Табела I.4.4 Просечни цени по категории потрошувачи (член 13)

		јануари	февруари	...	декември
Група I (големи потрошувачи)	цена (МКД/kWh)				
Група II (мали потрошувачи)	цена (МКД/kWh)				
Група III (домаќинства)	цена (МКД/kWh)				
Просечна цена (МКД/kWh)					

Дополнително, два пати годишно, секој трговец доставува податоци за продажбата на електрична енергија на индустриските потрошувачи категоризирани според годишната потрошувачка, односно податоци за бројот на потрошувачи и просечните цени за електрична енергија, без останатите трошоци. Податоците се доставуваат во облик прикажан во табелата I.4.5, и тоа за два периоди од годината – првиот од почетокот на календарската година до крајот на шестиот месец, а вториот од почетокот на седмиот месец до крајот на календарската година.

Табела I.4.5 Продажба на електрична енергија на индустриски потрошувачи, категоризирани според годишна потрошувачка (член 13)

Индустриски потрошувач	Годишна потрошувачка		I-VI месец		VII-XII месец	
	од	до	Број на потрошувачи	Цена (МКД/kWh)	Број на потрошувачи	Цена (МКД/kWh)
Опсег - IA	<20					
Опсег - IB	20	< 500				
Опсег - IC	500	< 2 000				
Опсег - ID	2 000	< 20 000				
Опсег - IE	20 000	< 70 000				
Опсег - IF	70 000	<= 150 000				
Незадолжително за :						
Опсег - IG	> 150 000					

I.5 Снабдувач на електрична енергија

Снабдувачите на електрична енергија обезбедуваат податоци за вкупниот број потрошувачи, како што е дадено во табела I.4.1, оддел I.4 Трговец на електрична енергија.

Снабдувачот на тарифните потрошувачи и снабдувачот во краен случај обезбедува податоци за бројот на снабдени потрошувачи, како што е дадено во табела I.5.1.

Табела 1.5.1 Број на потрошувачи по снабдувач на тарифни потрошувачи/снабдувач во краен случај (член 7)

Број на снабдени потрошувачи	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Вкупно (годишно)
35kV потрошувачи					
10(20) kV потрошувачи					
Домаќинства (еднотарифни)					
Домаќинства (двотарифни)					
Вкупно домаќинства					
Други (I тарифен степен)					
Други (II тарифен степен)					
Вкупно други					
Јавно осветление					
Вкупно					

Снабдувачите на електрична енергија, снабдувачот во краен случај и снабдувачот на тарифните потрошувачи треба да обезбедат податоци за набавка и продажба на електрична енергија. Податоците за откуп (набавка) на електрична енергија треба да се достават како што е дадено во табела 1.4.2, оддел 1.4 Трговец со електрична енергија. Освен тоа, снабдувачот во краен случај и снабдувачот на тарифните потрошувачи обезбедуваат податоци за месечните количини на откупена електрична енергија, како што е дадено во табела 1.5.2.

Табела 1.5.2 Откуп на електрична енергија по снабдувач во краен случај/тарифни потрошувачи, во вкупни месечни количини (член 13)

Електрична енергија купена од:		јануари	февруари	...	декември
Регулиран производител (обврска за обезбедување јавна услуга)	количина (kWh)				

Снабдувачот на електрична енергија треба да обезбеди податоци за продажба на електрична енергија, како што е дадено во табела 1.4.3, оддел 1.4 Трговец со електрична енергија и податоци за просечни цени по групи потрошувачи, како што е дадено во табела 1.4.4, оддел 1.4 Трговец со електрична енергија.

Дополнително, снабдувачот со електрична енергија треба да обезбеди податоци за продажбата на електрична енергија за групи потрошувачи категоризирани според годишната потрошувачка. Податоците се обезбедуваат за индустриски потрошувачи и за домаќинства, односно за бројот на потрошувачи и просечната цена за секоја категорија. Податоците за индустриските потрошувачи се доставуваат како во табела 1.4.5 од одделот 1.4 Трговец со електрична енергија, а податоците за домаќинства како во табела 1.5.3 и тоа за два периоди од годината – првиот од почетокот на календарската година до крајот на шестиот месец, а вториот од почетокот на седмиот месец до крајот на календарската година.

Табела 1.5.3 Продажба на електрична енергија на домаќинства, категоризирани според годишна потрошувачка (член 13)

Домаќинства	Годишна потрошувачка (kWh)		I-VI месец		VII-XII месец	
	од	Број на потрошувачи	Број на потрошувачи	Цена (МКД/kWh)	Број на потрошувачи	Цена (МКД/kWh)
Опсег - DA	< 1 000					
Опсег - DB	1 000	< 2 500				
Опсег - DC	2 500	< 5 000				
Опсег - DD	5 000	< 15 000				
Опсег - DE	≥ 15 000					

Снабдувачот на електрична енергија во краен случај треба да обезбеди месечни податоци за продажба на електрична енергија, како што е опишано во табела 1.5.4.

Табела 1.5.4 Продажба на електрична енергија за снабдувач во краен случај, во вкупни количини и приходи (член 13)

		јануари	февруари	...	декември
Група II (мали потрошувачи)	количина (kWh)				
	вкупно (МКД)				
Група III (домаќинства)	количина (kWh)				
	вкупно (МКД)				
Вкупно					

Снабдувачот на тарифни потрошувачи обезбедува месечни податоци за активна и реактивна енергија, вкупно фактурираната електрична енергија и просечните цени за тарифните потрошувачи приклучени на 35 kV и 10 (20) kV, како и за мали потрошувачи (индустрија, комерцијални потрошувачи, со исклучок на домаќинства) приклучени на 0.4 kV, со или без броила. Податоците треба да се доставуваат како што е прикажани во табела 1.5.5, но одделно за различните напонски нивоа. Според техничките можности, се доставуваат месечни податоци за двете дневни тарифи – висока и ниска дневна тарифа (ВДТ и НДТ).

Табела 1.5.5 Податоци за енергија, трошоци и просечни цени за потрошувачите поврзани на 35 kV/10 (20) kV и за потрошувачи поврзани на 0.4 kV од прв и втор тарифен степен (член 7 и 15)

Потрошувачи приклучени на дистрибутивна мрежа		јануари	февруари	...	декември
Активна енергија (kWh)	ВДТ				
	НДТ				
	Вкупно				
Реактивна енергија (над максимално дозволена) (kVarh)	ВДТ				
	НДТ				
	Вкупно				
Активна моќност (kW)					
Фактурирана активна енергија (МКД)	ВДТ				
	НДТ				
	Вкупно				
Фактурирана реактивна енергија (над максимално дозволена) (МКД)	ВДТ				
	НДТ				
	Вкупно				
Фактурирана активна моќност (МКД)					
Вкупно фактурирана		МКД			
Вкупна активна енергија		kWh			
Просечна цена		МКД /kWh			

Снабдувачот на тарифни потрошувачи обезбедува месечни податоци за активна енергија, вкупна фактурираната енергија и просечните цени за домаќинства со една дневна тарифа (ЕДТ), како и домаќинства со две дневни тарифи – висока и ниска дневна тарифа (ВДТ и НДТ). Податоците за домаќинства со две дневни тарифи се доставуваат како што е дадено во табела 1.5.6, додека податоците за домаќинства со една дневна тарифа се доставуваат на сличен начин, содржејќи податоци само за една тарифа.

Табела 1.5.6 Податоци за енергија, трошоци и просечни цени за домаќинства со две дневни тарифи (член 7 и 15)

Домаќинства со две тарифни мерења (ВДТ and НДТ)		јануари	февруари	...	декември
Активна енергија (kWh)	ВДТ				
	НДТ				
	Вкупно				
Фактурирана активна енергија (МКД)	ВДТ				
	НДТ				
	Вкупно				
Вкупно фактурирана	МКД				
Вкупна активна енергија	kWh				
Просечна цена	МКД/kWh				

Снабдувачот на тарифни потрошувачи обезбедува месечни податоци за активна енергија, вкупно фактурираната електрична енергија и просечните цени за јавно осветление, како што е дадено во табела 1.5.7.

Табела 1.5.7 Податоци за енергија, трошоци и просечни цени за јавно осветление (член 7 и 15)

Јавно осветление		јануари	февруари	...	декември
Активна енергија (kWh)	ЕДТ				
Фактурирана активна енергија (МКД)	Вкупно				
Вкупно фактурирана	МКД				
Вкупна активна енергија	kWh				
Просечна цена	МКД/kWh				

Податоците за решавање на поднесените приговори се поврзани со видовите на приговори дефинирани во табела 1.5.8. Снабдувачите на електрична енергија, снабдувачот во краен случај и снабдувачот на тарифни потрошувачи обезбедуваат информации за решавање на приговори за секоја категорија потрошувачи и за соодветните напонски нивоа за секоја група. Напонските нивоа во дистрибутивната мрежа вклучуваат 35 kV (напонско ниво 1), 10 (20) kV (напонско ниво 2) и 0.4 kV (напонско ниво 3). Информациите вклучуваат број на решени приговори, просечно време на одговор и одлука и просечно време за решавање на причината на приговорот. Податоците за решавање на приговори се обезбедуваат како што е наведено во табела 1.5.9.

Табела I.5.8 Видови приговори (член 22)

Приговори (по вид)	Опис
Вид А	Нелојални комерцијални практики
Вид В	Договори и продажба (нелојални комерцијални услови/ промена во комерцијалните услови, недостаток на информации, потврда на договор, право на повлекување од договор, плаќање, влошување на услови за договор, минимален период за остварување договор, друго)
Вид С	Активација на услугата, повторно вклучување, исклучување поради задоцнето плаќање или неплаќање
Вид D	Фактурирање/наплата и наплата на долг (грешки во фактура/сметка, нејасна фактура/сметка, неиздадена сметка или отежнат пристап до фатурата, неоправдано фактурирање/наплата на сметка и наплата на долг)
Вид Е	Цена/Тарифа (промена на цена/тарифа, нетранспарентност, друго)
Вид F	Компензација по настаната грешка
Вид G	Промена на снабдувач (одолговлекување, непобарана/несакана промена на снабдувач, друго)
Вид H	Кориснички центар

Табела I.5.9 Решавање на приговори од страна на снабдувачот на електрична енергија и снабдувачот во краен случај, за секоја категорија потрошувачи (член 22)

	Број на поднесени приговори				Број на приговори по кои е постапено	Просечно време на одговор
	Вид А	Вид В		...		
напонско ниво 1						
напонско ниво 2						
напонско ниво 3						

Снабдувачите на електрична енергија, снабдувачот во краен случај и снабдувачот на тарифни потрошувачи обезбедуваат податоци за доставените барања за информации, како што е наведено во табела I.3.13, оддел I.3 Оператор на дистрибутивен систем.

Јавната достапност на информациите кои се однесуваат на цени, фактурирање и доставување сметки, како и постапките за промена на снабдувач се проверуваат преку прашалници од снабдувачите и потрошувачите, како и функционирањето на службата за потрошувачи. Прашалниците треба да содржат прашања поврзани со јавната достапност на информациите опишани во табела I.5.10

Табела I.5.10 Јавна достапност на информации и податоци за корисниците (производители и потрошувачи), кои се однесуваат на приклучување и пристап до мрежата (член 22)

Јавно достапни информации за:	Да/Не
информација за цени	
информација за можностите за плаќање и доставување фактури	
договори за приклучоци/модел на договори	
промена на условите на договорот	
постоење на оперативен центар за корисници	

Снабдувачите на електрична енергија и снабдувачот во краен случај обезбедуваат квартални податоци за бројот на потрошувачи кои смениле снабдувач, по категории потрошувачи. Доставените податоци не вклучуваат спојување и тарифни измени во рамките на исто претпријатие. Податоците треба да се достават како што е дадено во табела I.5.11.

Табела I.5.11 Број на реализирани промени на снабдувач, по категории потрошувачи (член 16)

Број на потрошувачи кои го промениле снабдувачот	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Вкупно (годишно)
Група I (големи потрошувачи)					
Група II (мали потрошувачи)					
Група III (домаќинства)					
Вкупно					

Прилог II

II. Следење на пазарот на природен гас

II.1 Оператор на преносниот систем

ОСП обезбедува податоци за расположливиот преносен капацитет, како што е дадено во табела II.1.1 и податоци за месечниот и годишниот доделен преносен капацитет, како што е наведено во табела II.1.2.

Табела II.1.1 Расположлив годишен преносен капацитет (член 29)

Граница	ATC (m ³)	% од вкупен расположлив капацитет

Табела II.1.2 Доделен годишен/месечен преносен капацитет (член 29)

Доделен капацитет	Капацитет (m ³)	% од вкупен расположлив капацитет
Граница		
Трговец 1		
Трговец 2		
Трговец n		
Вкупно		

ОСП, исто така, обезбедува месечни податоци за вкупно доделените капацитети и приходи, како што е наведено во табела II.1.3 и месечни податоци за управување со загушувањето, кои се однесуваат на вкупно набавените количини и вкупни трошоци, како што е дадено во табела II.1.4. Во смисла на постапките за следење на доделувањето на преносниот капацитет, целата релевантна документација и податоци треба да се стават на располагање на РКЕ на нејзино барање.

Табела II.1.3 Вкупен месечен доделен капацитет и приходи (член 29)

Граница	јануари	февруари	...	декември
Вкупен доделен капацитет	количина (m ³)			
	приходи (MKD)			

Табела II.1.4 Податоци за управување со загушување (член 29)

Управување со загушувањето	јануари	февруари	...	декември
Вкупно	количина (m ³)			
	трошоци (MKD)			

ОСП обезбедува месечни податоци за увоз на природен гас, како што е наведено во табела II.1.5 и месечни податоци за природниот гас пренесен преку системот (доставен до потрошувачите), како што е наведено во табела II.1.6.

Табела II.1.5 Месечни податоци за увоз на природен гас (член 29)

Imports		јануари	февруари	...	декември
Трговец 1	количина (m ³)				
Трговец 2	количина (m ³)				
...	количина (m ³)				
Вкупно	количина (m ³)				

Табела II.1.6 Месечни податоци за природен гас пренесен преку системот (член 29)

Пренос - количини		јануари	февруари	...	декември
Потрошувачи приклучени на преносниот систем	количина (m ³)				
Тарифни потрошувачи приклучени на преносниот систем	количина (m ³)				
Тарифни потрошувачи – производители на топлинска енергија кои користат природен гас и обезбедуваат јавна услуга	количина (m ³)				
Дистрибутивни системи	количина (m ³)				
Вкупно	количина (m ³)				

ОСП треба да обезбеди месечни податоци за количините и просечните цени за набавка на природен гас за покривање на техничките загуби и сопствена потрошувачка во преносниот систем. Податоците треба да се обезбедат како што е дадено во табелата II.1.7.

Табела II.1.7 Набавка на природен гас за покривање на преносните загуби и сопствена потрошувачка (член 30)

Загуби во преносниот систем		јануари	февруари	...	декември
Трговец 1	количина (m ³)				
	цена (МКД/ m ³)				
Трговец 2	количина (m ³)				
	цена (МКД/ m ³)				
...	количина (m ³)				
	цена (МКД/ m ³)				
Вкупно	количина (m ³)				

ОСП систем треба да обезбеди податоци за месечната набавка на системски услуги, по тип на услуги, како што е опишано во II.1.8. Податоците се состојат од податоци за вкупно набавените месечни количини и просечни цени.

Табела II.1.8 Набавка на системски услуги за секој вид услуга (член 30)

Тип на системска услуга		јануари	февруари	...	декември
Трговец 1	количина (m ³)				
	цена (МКД/ m ³)				
Трговец 2	количина (m ³)				
	цена (МКД/ m ³)				
...	количина (m ³)				
	цена (МКД/ m ³)				
Вкупно	количина (m ³)				

ОСП обезбедува годишни податоци за бројот на поднесени барања за приклучување, одобрени приклучоци, изведени и ставени во употреба приклучоци, склучени договори и исклучени корисници. Податоците треба да се обезбедат како што е дадено во табела II.1.9. ОСП, исто така, треба да обезбеди податоци за периодот на исклучувањето по корисник, како што е наведено во табела II.1.10.

Табела II.1.9 Годишен преглед - приклучоци (член 34)

Приклучоци:	Број на:				
	барања	одобрувања	изведени и ставени во употреба	склучени договори	исклучени корисници
Потрошувачи приклучени на преносниот систем					
Производители (централи) кои користат природен гас					

Табела II.1.10 Исклучени корисници и период на исклучување (член 34)

Исклучување	времетраење (време во часови)
корисник 1	
корисник 2	
корисник n	

ОСП обезбедува податоци за бројот на барања, одобрувања и одбивања за пристап до преносниот систем на природен гас, како што е наведено во табела II.1.11.

Табела II.1.11 Годишен преглед – пристап до мрежата (член 35)

Пристап до мрежата	Број на барања	Број на одобрувања	Број на одбиени барања

ОСП обезбедува информации за бројот на реализирани промени на снабдувач, по категории потрошувачи. Потрошувачите се организирани во следните неколку категории (групи): индустриски, јавни институции, други. Податоците треба да се обезбедат како што е дадено во табела II.1.12.

Табела II.1.12 Број на потрошувачи кои извршиле промена на снабдувач, по категории потрошувачи (член 33)

Број на потрошувачи кои го промениле снабдувачот	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Вкупно (годишно)
група 1					
група 2					
...					
Вкупно					

ОСП обезбедува годишни податоци за континуитетот на снабдување, вклучувајќи и број на планирани и непланирани прекини и времетраење на непланираните прекини, како што е наведено во табела II.1.13.

Табела II.1.13 Податоци за континуитетот на снабдување (член 37)

Корисник	Број на планирани прекини	Број на непланирани прекини	Времетраење на непланираните прекини
Потрошувачи приклучени на преносниот систем			
Производители (централи) кои користат природен гас			

ОСП обезбедува податоци за решавањето на поднесените приговори. Податоците вклучуваат и број на поднесени приговори по вид на приговор, број на решени приговори, просечно време на одговор и одлучување, како и просечно време за отстранување на причината за приговорот. Податоците поднесени за сите корисници на мрежата, независно дали се потрошувачи или производители. Видовите на приговори се опишани во табела II.1.14, додека податоците за решавање на приговорите треба да се достават како што е опишано во табела II.1.15.

Табела II.1.14 Видови на приговори (член 38)

Приговори (по вид)	Опис
Вид А	Приклучување на мрежа (одложување, пречки, друго)
Вид В	Мерење (отчитување на мерните уреди, функционирање на мерните уреди, друго)
Вид С	Континуитет во снабдувањето
Вид D	Друго

Табела II.1.15 Информации за решавање на приговорите (член 38)

Корисник	Број на поднесени приговори				Број на решени приговори	Просечно време за одговор
	Вид А	Вид В	Вид С	Вид D		
Корисник тип 1 (потрошувач)						
Корисник тип 2 (производител кој користи природен гас)						

II.2 Оператор на дистрибутивен систем

ОДСи обезбедуваат квартални податоци за бројот на потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем, по категории потрошувачи. Податоците треба да се организирани како што е прикажано во табела II.2.1.

Табела II.2.1 Број на корисници приклучени на дистрибутивниот систем (член 25)

Тарифни потрошувачи приклучени на дистрибутивен систем	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Вкупно (годишно)
Индустрија					
Јавни институции					
Производители на топлинска енергија					
Производители на топлинска и електрична енергија					
Домаќинства					
Друго					
Вкупно					

ОСДи обезбедуваат податоци за вкупните количини на природен гас кој влегува во дистрибутивниот систем и вкупно дистрибуиран природен гас до потрошувачите, по категории на потрошувачи (индустриски, јавни институции, домаќинства, производители на топлинска енергија, производители на топлинска и електрична енергија и други). Податоците треба да се достават како што е прикажано во табелите II.2.2 и II.2.3.

Табела II.2.2 Природен гас кој влегува во дистрибутивниот систем (член 29)

Од:	Природен гас кон дистрибутивниот систем (m ³)			
	јануари	февруари	...	декември
Преносен систем				

Табела II.2.3 Природен гас дистрибуиран до потрошувачите (член 29)

До:	Природен гас дистрибуиран до корисниците (m ³)			
	јануари	февруари	...	декември
Индустрија				
Јавни институции				
Производители на топлинска енергија				
Производители на топлинска и електрична енергија				
Домаќинства				
Друго				
Вкупно				

ОСДи обезбедуваат податоци за вкупните количини и трошоци за природен гас за покривање на загубите и сопствена потрошувачка, како и преглед на загубите на дистрибутивниот систем, изразени во однос на вкупните количини кои влегуваат во дистрибутивниот систем. Податоците треба да се достават како што е прикажано во табелите II.2.4 и II.2.5.

Табела II.2.4 Природен гас за покривање на загубите и сопствената потрошувачка (член 30)

Загуби во дистрибутивен систем		јануари	февруари	...	декември
Трговец 1	количина (m ³)				
	трошок (МКД)				
Трговец 2	количина (m ³)				
	трошок (МКД)				
...	количина (m ³)				
	трошок (МКД)				
	количина (m ³)				
	трошок (МКД)				
Total	количина (m ³)				

Табела II.2.5 Загуби во дистрибутивен систем (член 30)

Загуби во дистрибутивен систем		јануари	февруари	...	декември
Количина која влегува во ДС	количина (m ³)				
Количина која излегува од ДС	количина (m ³)				
Загуби	количина (m ³)				
Загуби во однос на количината која влегува во ДС	%				

ОСДи обезбедуваат годишни податоци за бројот на барања за приклучување, бројот на одобрени приклучоци, бројот на изведени и ставени во употреба приклучоци, бројот на склучени договори и бројот на исклучени корисници. Податоците треба да се достават како што е прикажано во табела II.2.6. ОСДи треба да обезбедат податоци за пристап до дистрибутивниот систем, како што е дадено во табела II.1.11, оддел II.1 Оператори на преносниот систем.

Табела II.2.6 Годишен преглед - приклучоци (член 34)

Приклучоци:	Број на:				
	барања	одобрувања	изведени и ставени во употреба	склучени договори	исклучени корисници
Потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем					
Производители на топлинска енергија					
Производители на топлинска и електрична енергија					

ОСД обезбедува информации за бројот на реализирани промени на снабдувач, по категории потрошувачи. Податоците треба да се организираат во следниве категории: индустриска, јавни институции, други. Податоците се поднесуваат како што е дадено во табела II.1.12, оддел II.1 Оператори на преносниот систем.

ОСД обезбедува годишни податоци за континуитетот на снабдување, вклучувајќи и број на планирани и непланирани прекини, времетраење на непланирани прекини, како што е наведено во табела II.2.7.

Табела II.2.7 Податоци за континуитетот на снабдување (член 37)

Корисник	Број на планирани прекини	Број на непланирани прекини	Времетраење на непланираните прекини
Потрошувачи приклучени на дистрибутивен систем			

ОСДи обезбедуваат податоци за решавање на приговори. Податоците вклучуваат и број на поднесени приговори по вид на приговор, број на решени приговори, просечно време на одговор и одлучување, како и просечно време за отстранување на причината за приговорот. Податоците се доставуваат за сите корисници на мрежата, независно дали се потрошувачи или производители. Видовите на приговори се опишани во табела II.1.14, додека податоците за решавање на приговорите треба да се достават како што е опишано во табела II.1.15. И двете табели се опишани во одделот II.1 Оператори на преносниот систем

II.3 Трговци со природен гас

Трговците обезбедуваат квартални податоци за вкупниот број на потрошувачи, по категории потрошувачи, како што е дадено во табела II.3.1. Секој трговец обезбедува месечни податоци за количините за купување и количините и просечните цени за продажба на природен гас. Податоците треба да се обезбедат како што е прикажано во табелите II.3.2 и II.3.3. Просечните месечни цени се доставуваат како што е дадено во табела II.3.4.

Табела II.3.1 Број на потрошувачи, по групи на потрошувачи (член 25)

Број на снабдувани потрошувачи	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Вкупно (годишно)
Индустрија					
Производители на топлинска енергија					
Производители на топлинска и електрична енергија					
Дистрибуција на природен гас					
Јавни институции					
Домаќинства					
Други					
Вкупно					

Табела II.3.2 Набавка на природен гас за секој трговец, во вкупни месечни количини (член 30)

Набавка на природен гас:		јануари	февруари	...	декември
Увоз	количина (m ³)				
	количина (m ³)				
...	количина (m ³)				

Табела II.3.3 Продажба на природен гас за секој трговец, во вкупни количини и приходи (член 30)

		јануари	февруари	...	декември
Трговци	количина (m ³)				
	вкупно (MKD)				
Индустрија	количина (m ³)				
	вкупно (MKD)				
Производители на топлинска енергија	количина (m ³)				
	вкупно (MKD)				
Производители на топлинска и електрична енергија	количина (m ³)				
	вкупно (MKD)				
Дистрибуција на природен гас	количина (m ³)				
	вкупно (MKD)				
Јавни институции	количина (m ³)				
	вкупно (MKD)				
Домаќинства	количина (m ³)				
	вкупно (MKD)				
Други	количина (m ³)				
	вкупно (MKD)				
Вкупно	количина (m ³)				

Табела II.3.4 Просечни месечни цени на природен гас за секој трговец, по категории потрошувачи (член 30)

Просечни цени за:		јануари	февруари	...	декември
Трговци	цена (МКД/м ³)				
Индустија	цена (МКД/м ³)				
Производители на топлинска енергија	цена (МКД/м ³)				
Производители на топлинска и електрична енергија	цена (МКД/м ³)				
Дистрибуција на природен гас	цена (МКД/м ³)				
Јавни институции	цена (МКД/м ³)				
Домаќинства	цена (МКД/м ³)				
Други	цена (МКД/м ³)				
Просечна цена (МКД/м ³)					

II.4 Снабдувачи на природен гас

Снабдувачот на природен гас и снабдувачот во краен случај (и снабдувачот на тарифни потрошувачи) обезбедуваат квартални податоци за вкупниот број потрошувачи, по групи потрошувачи, како што е наведено во табела II.4.1.

Табела II.4.1 Број на потрошувачи, по категории потрошувачи, во согласност со член 25

Број на снабдувани потрошувачи:	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Вкупно (годишно)
Индустија					
Производители на топлинска енергија					
Јавни институции					
Домаќинства					
Други					
Вкупно					

Снабдувачот во краен случај и снабдувачот на тарифни потрошувачи обезбедуваат квартални податоци за вкупниот број потрошувачи, по категории, како што е наведено во табелите II.4.2 и II.4.3, последователно.

Табела II.4.2 Број на потрошувачи, по категории потрошувачи (член 25)

Број на снабдувани потрошувачи	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Вкупно (годишно)
Број на снабдувани (заробени) потрошувачи					

Табела II.4.3 Број на потрошувачи, по категории потрошувачи (член 25)

Број на снабдувани потрошувачи	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Вкупно (годишно)
Тарифни потрошувачи приклучени на преносниот систем					
Тарифни потрошувачи приклучени на дистрибутивниот систем					

Освен тоа, снабдувачот на тарифни потрошувачи обезбедува податоци за групи потрошувачи приклучени на преносната и дистрибутивната мрежа, како што е наведено во табела II.4.4 и II.4.5.

Табела II.4.4 Број на потрошувачи приклучени на преносната мрежа, по групи потрошувачи (член 25)

Тарифни потрошувачи приклучени на преносна мрежа	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Вкупно (годишно)
Индустрија					
Производители на топлинска енергија кои користат природен гас и обезбедуваат јавна услуга					
Јавни институции					
Други					
Вкупно					

Табела II.4.5 Број на потрошувачи приклучени на дистрибутивната мрежа, по групи потрошувачи (член 25)

Тарифни потрошувачи приклучени на дистрибутивна мрежа	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Вкупно (годишно)
Индустрија					
Јавни институции					
Производители на топлинска енергија					
Производители на топлинска и електрична енергија					
Домаќинства					
Други					
Вкупно					

Секој снабдувач на природен гас, снабдувач во краен случај и снабдувач на тарифни потрошувачи обезбедуваат месечни податоци за вкупните месечни количини на купениот и количните и цените на продадениот природен гас. Податоците за набавка на природен гас треба да се обезбедат како што е дадено во табела II.4.6.

Табела II.4.6 Набавка на природен гас за секој снабдувач, во вкупни месечни количини (член 30)

Набавка на природен гас		јануари	февруари	...	декември
Трговец 1	количина (m ³)				
	количина (m ³)				
...	количина (m ³)				

Секој снабдувач обезбедува податоци за вкупните месечни количини и просечни цени за продажба на природен гас, како што е наведено во табела II.4.7.

Табела II.4.7 Продажба на природен гас за секој снабдувач, во вкупни месечни количини и просечни цени (член 30)

		јануари	февруари	...	декември
Индустија	количина (m ³) или (GJ)				
	цена (МКД/ m ³)				
Производители на топлинска енергија	количина (m ³) или (GJ)				
	цена (МКД/ m ³)				
Јавни институции	количина (m ³) или (GJ)				
	цена (МКД/ m ³)				
Домаќинства	количина (m ³) или (GJ)				
	цена (МКД/ m ³)				
Други	количина (m ³) или (GJ)				
	цена (МКД/ m ³)				
Просечна цена (МКД/m ³)					

Снабдувачот во краен случај и снабдувачот на тарифни потрошувачи обезбедуваат податоци за месечната продажба на природен гас и вкупни трошоци, како што е наведено во табела II.4.8, II.4.9 и II.4.10. Податоците за продажба на „заробените“ потрошувачи треба да се достават како во табела II.4.8. Податоците за продажба на природен гас на тарифни потрошувачи приклучени на преносната мрежа се доставуваат како во табела II.4.9, додека податоците за продажба на тарифните потрошувачи приклучени на дистрибутивен систем се доставуваат како што е прикажано во табела II.4.10.

Табела II.4.8 Продажба на природен гас за снабдувач во краен случај, во вкупни месечни количини и приходи (член 30)

		јануари	февруари	...	декември
Потрошувачи (заробени)	количина (m ³) или (GJ)				
	вкупно (МКД)				

Табела II.4.9 Продажба на природен гас за снабдувач на тарифни потрошувачи, во вкупни месечни количини и приходи (член 30)

Тарифни потрошувачи приклучени на преносна мрежа		јануари	февруари	...	декември
Индустија	количина (m ³) или (GJ)				
	вкупно (МКД)				
Производители на топлинска енергија кои користат природен гас и обезбедуваат јавна услуга	количина (m ³) или (GJ)				
	вкупно (МКД)				
Јавни институции	количина (m ³) или (GJ)				
	вкупно (МКД)				
Други	количина (m ³) или (GJ)				
	вкупно (МКД)				
Вкупно		количина (m ³) или (GJ)			

Табела II.4.10 Продажба на природен гас за снабдувач на тарифни потрошувачи, во вкупни месечни количини и приходи (член 30)

Тарифни потрошувачи приклучени на дистрибутивна мрежа		јануари	февруари	...	декември
Индустрија	количина (m ³) или (GJ)				
	вкупно (МКД)				
Јавни институции	количина (m ³) или (GJ)				
	вкупно (МКД)				
Производители на топлинска енергија	количина (m ³) или (GJ)				
	вкупно (МКД)				
Производители на топлинска и електрична енергија	количина (m ³) или (GJ)				
	вкупно (МКД)				
Домаќинства	количина (m ³) или (GJ)				
	вкупно (МКД)				
Други	количина (m ³) или (GJ)				
	вкупно (МКД)				
Вкупно	количина (m ³) или (GJ)				

Податоците за решавање на приговори се поврзани со видовите на приговори дефинирани во табела II.4.11. Снабдувачите на природен гас, снабдувачот во краен случај и снабдувачот на тарифни потрошувачи обезбедуваат информации за решавање на приговори за секоја група потрошувачи. Потрошувачите се организирани во следните групи: индустриски, постројки кои користат природен гас, јавни институции, домаќинства, други. Информациите вклучуваат и број на решени приговори, просечно време на одговор и одлука и просечно време за решавање на причината на приговорот. Податоците за решавање на приговори се доставуваат како што е наведено во табела II.4.12. Снабдувачите на природен гас, снабдувачот во краен случај и снабдувачот на тарифни потрошувачи обезбедуваат информации за бројот на барања за информации за секоја група потрошувачи, како што е наведено во табела II.4.13.

Табела II.4.11 Видови приговори

Приговори (по вид)	Опис
Вид А	Нелојални комерцијални практики
Вид В	Договори и продажба (нелојални комерцијални услови/ промена во комерцијалните услови, недостаток на информации, потврда на договор, право на повлекување од договор, плаќање, вложување на услови за договор, минимален
Вид С	Активација на услугата, повторно вклучување, исклучување поради задоцнето
Вид D	Фактурирање/наплата и наплата на долг (грешки во фактура/сметка, нејасна фактура/сметка, неиздадена сметка или отежнат пристап до фатурата, неоправдано фактурирање/наплата на сметка и наплата на долг)
Вид Е	Цена/Тарифа (промена на цена/тарифа, нетранспарентност, друго)
Вид F	Компензација по настаната грешка
Вид G	Промена на снабдувач (одолговлекување, непобарана/несакана промена на
Вид H	Кориснички центар

Табела II.4.12 Решавање на приговори од страна на снабдувачот на природен гас, снабдувачот во краен случај и снабдувачот на тарифни потрошувачи, за секоја категорија потрошувачи (член 38)

Корисник	Број на поднесени приговори				Број на решени приговори	Просечно време за одговор и одлука
	Вид А	Вид В	...	...		
Категорија 1						
Категорија 2						
...						

Табела II.4.13 Број на поднесени барања за информации, по категории потрошувачи

Број на поднесени барања за информации:	
Категорија 1	
Категорија 2	
...	

Јавната достапност на информациите кои се однесуваат на цени, фактурирање и доставување сметки, како и постапките за промена на снабдувач се проверуваат преку прашалници од снабдувачите и потрошувачите, како и функционирањето на службата за потрошувачи. Прашалниците треба да содржат прашања поврзани со јавната достапност на информациите опишани во табела II.4.14.

Табела II.4.14 Јавна достапност до информации (член 38)

Јавно достапни информации за:	Да/Не
информација за цени	
информација за можностите за плаќање и	
договори за приклучоци/модел на договори	
промена на условите на договорот	
постоење на оперативен центар за корисници	

Снабдувачите на природен гас, снабдувачот во краен случај и снабдувачот на тарифни потрошувачи обезбедуваат информации за бројот на реализирани промени на снабдувач, по група потрошувачи, како што е наведено во табела II.1.12, одделот II.1 Оператор на преносниот систем.

Прилог III

III. Следење на пазарот на сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспорт

III.1 Рафинирање на нафта и производство на деривати

Носителот на лиценца за рафинирање на нафта и производство на деривати, како и носителот на лиценца за производство на биогорива и за производство на горива за транспорт со намешување фосили и биогорива доставува месечни податоци за произведените количини нафта, нафтени деривати, гориво за транспорт и биогорива, по произведен тип, како и просечните цени за секој тип. Податоците треба да се обезбедат како што е дадено во табела III.1.1.

Табела III.1.1 Рафинирање на сурова нафта, производство на нафтени деривати, биогориво и горива за транспорт (член 41)

Производ		јануари	февруари	...	декември
Сурова нафта	количина (t)				
	просечна цена				
Нафтен дериват тип 1	количина (t)				
	просечна цена				
Нафтен дериват тип 2	количина (t)				
	просечна цена				
...	количина (t)				
	просечна цена				
Гориво за транспорт тип 1	количина (t)				
	просечна цена				
Гориво за транспорт тип 2	количина (t)				
	просечна цена				
...	количина (t)				
	просечна цена				
Гориво за транспорт со намешување биогорива и фосилни горива	количина (t)				
	просечна цена				
Биогориво	количина (t)				
	просечна цена				

III.2 Трговија, складирање и транспорт

Носителите на лиценца за трговија со сурова нафта, нафтени деривати, горива за транспорт и биогорива обезбедуваат месечни податоци за количините и просечните цени за набавка и продажба на нафта, нафтени деривати, горива за транспорт и биогорива. Податоците се доставуваат како во табела III.2.1 за сурова нафта и како во табела III.2.2 за нафта, нафтени деривати, горива за транспорт и биогорива. Податоците за секој вид дериват и гориво се внесуваат во одделна табела. Дополнително, се доставуваат податоци за вкупниот годишен увоз на сурова нафта, нафтени деривати и горива според земјата на потекло, како што е прикажано во табела III.2.3.

Табела III.2.1 Набавка и продажба на сурова нафта, во вкупни количини и просечни цени (член 40)

Сурова нафта			јануари	февруари	...	декември
Набавка	Трговци	количина (t)				
		цена (МКД/t)				
	Увоз	количина (t)				
		цена (МКД/t)				
Продажба	Извоз	количина (t)				
		цена (МКД/t)				
	Пазар на големо	количина (t)				
		цена (МКД/t)				
	Пазар на мало	количина (t)				
		цена (МКД/t)				
Транспорт	Транспортирана (по патишта, железница)	количина (t)				
Резерва на почетокот на годината (t)						
Резерва на крајот на годината (t)						

Табела III.2.2 Набавка и продажба на секој вид нафтен дериват дериват/гориво за транспорт/биогориво, во вкупни количини и просечни цени (член 40)

Нафетн дериват/транспортно гориво			јануари	февруари	...	декември
Набавка	Домашно производство	количина (t)				
		цена (МКД/t)				
	Увоз	количина (t)				
		цена (МКД/t)				
Продажба	Извоз	количина (t)				
		цена (МКД/t)				
	Пазар на големо	количина (t)				
		цена (МКД/t)				
	Пазар на мало	количина (t)				
		цена (МКД/t)				
Транспорт	Транспортирана (по патишта, железница)	количина (t)				
Резерва на почетокот на годината (t)						
Резерва на крајот на годината (t)						

Табела III.2.3 Увоз на сурова нафта/нафтен дериват/гориво за транспорт според земја на потекло, на годишно ниво

Сурова нафта/нафтен дериват/гориво за транспорт	Земја на потекло 1	Земја на потекло 2	...	
	Учество (%)	Учество (%)		
Увоз - вкупна количина(t)				

Носителите на лиценца за складирање на сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт обезбедуваат месечни податоци за складираните количини на нафта, нафтени деривати, биогориво и горива за транспорт. Податоците се доставуваат како што е дадено во табела III.2.4, за секој тип на производ (нафта, нафтени деривати и горива за транспорт). Збирните податоци за количините на почеток и на крај на годината се доставуваат како во табела III.2.5.

Табела III.2.4 Складирана сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, во вкупни количини (член 40)

Производ		јануари	февруари	...	декември
Сурова нафта	количина (t)				
Нафтен дериват тип 1	количина (t)				
Нафтен дериват тип 2	количина (t)				
Нафтен дериват тип 3	количина (t)				
Гориво за транспорт тип 1	количина (t)				
Гориво за транспорт тип 2	количина (t)				
Гориво за транспорт тип 3	количина (t)				
Гориво за транспорт со намешување биогориво и фосилно гориво	количина (t)				
Биогориво	количина (t)				

Табела III.2.5 Количини на складирана сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт, на почетокот и на крајот на календарската година (член 40)

Продукт	Количина на почеток на година (t)	Количина на крај на година (t)
Сурова нафта		
Нафтен дериват тип 1		
Нафтен дериват тип 2		
Нафтен дериват тип 3		
Гориво за транспорт тип 1		
Гориво за транспорт тип 2		
Гориво за транспорт тип 3		
Гориво за транспорт со намешување биогориво и фосилно		
Биогориво		

Носителите на лиценца за пренесување нафта, нафтени деривати и горива за транспорт преку нафтовод доставуваат месечни податоци за пренесените количини на нафта, нафтени деривати и горива за транспорт. Податоците се доставуваат како што е дадено во табела III.2.6, за секој тип на производ (нафта, нафтени деривати и горива за транспорт).

Табела III.2.6 Пренесените количини на сурова нафта, нафтени деривати и горива за транспорт преку нафтоводот (член 40)

Пренос преку нафтовод		јануари	февруари	...	декември
Влезна точка (Хеленик Петролеум)	количина (t)				
Сурова нафта	количина (t)				
Нафтен дериват тип 1	количина (t)				
Нафтен дериват тип 2	количина (t)				
Нафтен дериват тип 3	количина (t)				
Излезна точка (Рафинерија Окта)	количина (t)				

Прилог IV

IV. Следење на пазарот на топлинска енергија

IV.1 Производители на топлинска енергија

Производителите на топлинска енергија обезбедуваат информации за инсталираните капацитети на постројките за топлинска енергија и податоци за вкупното месечно производство на топлинска енергија и сопствена потрошувачка, за месеците во текот на грјната сезона. Податоците треба да се достават како во табела IV.1.1. Податоците за постројки кои користат ист тип на гориво се доставуваат во иста табела. Доколку топлинската енергија се произведува во когенеративни постројки, производителот, исто така, доставува податоци за вкупната електрична енергија произведена секој месец, како што е наведено во табела IV.1.2.

Табела IV.1.1 Производство на топлинска енергија и сопствена потрошувачка во постројките за топлинска енергија (член 44)

Постројка (по вид гориво)	Инсталирана моќност (MW)		октомври	ноември	...	април
		вкупно производство (kWh)				
		сопствена потрошувачка (kWh)				
		вкупно производство (kWh)				
		сопствена потрошувачка (kWh)				
		вкупно производство (kWh)				
		сопствена потрошувачка (kWh)				
Вкупно производство (kWh)						

Табела IV.1.2 Производство на топлинска енергија и сопствена потрошувачка во когенеративни постројки (член 44)

Постројка	Инсталирана моќност (MW)		октомври	ноември	...	април
		произведена електрична енергија (kWh)				
		произведена топлинска енергија (kWh)				
		сопствени потреби (kWh)				
...		произведена електрична енергија (kWh)				
		произведена топлинска енергија (kWh)				
		сопствени потреби (kWh)				

Производителите на топлинска енергија кои обезбедуваат јавна услуга доставуваат податок за просечните температури на воздухот за секој месец во текот на грјната сезона, како во табела IV.1.3.

Табела IV.1.3 Температури на воздухот во текот на грејната сезона, за секој ден од месецот

	октомври	ноември	декември	јануари	февруари	март	април
Просечна температура (°C)							
Работни часови на системот (H)							

Производителите на топлинска енергија обезбедуваат месечни податоци за вкупните количини набавено гориво за производство на топлинска енергија и просечните цени. Податоците за секој тип на гориво треба да се обезбедат како во табела IV.1.4. Податоците за секој тип на гориво (природен гас или сурова нафта) се доставуваат во одделни табели. Податоците за природен гас се изразени во кубни метри (m³), а податоците за нафта се изразени во тони (t). Податоците за цените на горивото се изразени во македонски денари (МКД) и соодветната единица.

Табела IV.1.4 Горивото набавено за производство на топлинска енергија (член 44)

Гориво (тип)		јануари	февруари	...	декември
Постројка 1	количина (изразена во m ³ за природен гас и во тони за нафта)				
	цена (изразена во МКД/m ³ за природен гас и МКД/t за нафта)				
Постројка 2	количина (изразена во m ³ за природен гас и во тони за нафта)				
	цена (изразена во МКД/m ³ за природен гас и МКД/t за нафта)				
...	количина (изразена во m ³ за природен гас и во тони за нафта)				
	цена (изразена во МКД/m ³ за природен гас и МКД/t за нафта)				
	количина (изразена во m ³ за природен гас и во тони за нафта)				
	цена (изразена во МКД/m ³ за природен гас и МКД/t за нафта)				

Производителите на топлинска енергија обезбедуваат годишни податоци за бројот на планирани и непланирани прекини во работењето на постројките за топлинска енергија и времетраењето на непланираните прекини, за секоја производна единица. Податоците треба да се достават како што во табела IV.1.5.

Табела IV.1.5 Број и времетраење на прекините во производството на топлинска енергија (член 44)

Производител	Број на планирани прекини	Број на непланирани прекини	Времетраење на непланирани прекини (во мин.)
Производна единица (Бојлер 1)			
...			

IV.2 Дистрибуција на топлинска енергија

Носителот на лиценца за дистрибуција на топлинска енергија обезбедува месечни податоци за вкупната топлинска енергија која влегува и излегува од дистрибутивниот систем, според табела IV.2.1.

Табела IV.2.1 Топлинска енергија која влегува и излегува од дистрибутивниот систем (член 45)

Енергија во системот (влез):		октомври	ноември	...	април
Од регулиран производител	количина (kWh)				
Од независен производител	количина (kWh)				
Цена на ТЕ од НРП	ден/kWh				
Енергија од системот (излез):					
До потрошувачите	количина (kWh)				
Загуби во дистрибутивната мрежа	%				

Носителот на лиценца за дистрибуција на топлинска енергија обезбедува податоци за бројот на реализирани промени на снабдувач, како во табела IV.2.2.

Табела IV.2.2 Број на реализирани постапки за промена на снабдувач (член 47)

Број на потрошувачи кои го промениле снабдувачот	октомври	ноември	...	април	Вкупно (годишно)
Домаќинства					
Останати потрошувачи					
Вкупно					

IV.3 Снабдувач со топлинска енергија

Снабдувачот на топлинска енергија обезбедува квартални податоци за бројот на снабдени потрошувачи, како што е дадено во табела IV.3.1. Покрај овие податоци, снабдувачот обезбедува месечни податоци за ангажираната и инсталираната моќност и грејната површина по категорија потрошувачи, како што е прикажано во табела IV.3.2. Табелата се пополнува одделно за секоја категорија, односно за домаќинства и за останати потрошувачи одделно.

Табела IV.3.1 Број на потрошувачи (член 46)

Број на потрошувачи	октомври	ноември	...	април
Домаќинства				
Останати потрошувачи				
Вкупно				

Табела IV.3.2 Грејна површина, ангажирана и инсталирана моќност по категории потрошувачи (член 46)

Домаќинства/останати потрошувачи		октомври	ноември	...	април
Ангажирана моќност	моќност (kW)				
Инсталирана моќност	моќност (kW)				
Активна грејна површина	површина (m ²)				
Вкупна грејна површина	површина (m ²)				

Снабдувачот на топлинска енергија обезбедува месечни податоци за испорачаната топлинска енергија домаќинствата и останатите потрошувачи, како што е наведено во табела IV.3.3.

Табела IV.3.3 Топлинска енергија испорачана на потрошувачите (член 46)

Категорија на потрошувач		октомври	ноември	...	април
Домаќинства	количина (kWh)				
Останати потрошувачи	количина (kWh)				
Вкупно	количина (kWh)				

Снабдувачот на топлинска енергија обезбедува квартални податоци за бројот на реализирани промени на снабдувач, како што е дадено во табела IV.2.2, во одделот IV.2 Дистрибуција на топлинска енергија.

Податоците за решавање на приговори се поврзани со видовите на приговори дефинирани во табела IV.3.4. Снабдувачот на топлинска енергија обезбедува информации за решавањето на приговорите за потрошувачи со индивидуални договори и за тарифни потрошувачи. Информациите вклучуваат и број на решени приговори, просечно време на одговор и одлука и просечно време за решавање на причината на приговорот. Податоците за решавање на приговори се обезбедуваат како што е наведено во табела IV.3.5. Снабдувачот на топлинска енергија обезбедува податоци за барањата за информации за секоја група потрошувачи, како што е наведено во табела IV.3.6.

Табела IV.3.4 Видови приговори

Приговори (по вид)	Опис
Вид А	Нелојални комерцијални практики
Вид В	Договори и продажба (нелојални комерцијални услови/ промена во комерцијалните услови, недостаток на информации, потврда на договор, право на повлекување од договор, плаќање, влошување на услови за договор, минимален
Вид С	Активација на услугата, повторно вклучување, исклучување поради задоцнето плаќање или неплаќање
Вид Д	Фактурирање/наплата и наплата на долг (грешки во фактура/сметка, нејасна фактура/сметка, неиздадена сметка или отежнат пристап до фатурата, неоправдано фактурирање/наплата на сметка и наплата на долг)
Вид Е	Цена/Тарифа (промена на цена/тарифа, нетранспарентност, друго)
Вид Ф	Компензација по настаната грешка
Вид Г	Промена на снабдувач (одолговлекување, непобарана/несакана промена на снабдувач, друго)
Вид Н	Кориснички центар

Табела IV.3.5 Решавање на приговори по снабдувач на топлинска енергија (член 49)

Корисник	Број на поднесени приговори				Број на решени приговори	Просечно време за одговор и одлука
	Вид А	Вид В	...	...		
Домаќинства						
Останати потрошувачи						

Табела IV.3.6 Број на поднесени барања за информации (член 49)

Број на поднесени барања за информации:	
Домаќинства	
Останати потрошувачи	

Јавната достапност на информациите кои се однесуваат на цени, фактурирање и доставување сметки, како и постапките за промена на снабдувач се проверуваат преку прашалници од снабдувачите и потрошувачите, како и функционирањето на службата за потрошувачи. Прашалниците треба да содржат прашања поврзани со јавната достапност на информациите опишани во табела IV.3.7.

Табела IV.3.7 Јавна достапност до информации (член 49)

Јавно достапни информации за:	Да/Не
информација за цени	
информација за можностите за плаќање и договори за приклучоци/модел на договори	
промена на условите на договорот	
постоење на оперативен центар за корисници	

Снабдувачот на топлинска енергија обезбедува податоци за континуитетот на снабдувањето, кое се состои од одреден број планирани и непланирани прекини за потрошувачите со поединечни договори и за тарифни потрошувачи, како што е наведено во табела IV.3.8.

Табела IV.3.8 Податоци за континуитетот на снабдувањето, во согласност со член 48

Корисник	Број на планирани прекини	Број на непланирани прекини	Времетраење на непланираните прекини
Домаќинства			
Останати потрошувачи			



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015083



**Резолуции на Советот за безбедност на Обединетите
нации со кои се воведува, изменува или укинува режим
на санкции против држави, ентитети или поединци**

СОДРЖИНА

	Стр.
1. Одлука за воведување на рестриктивните мерки согласно Резолуцијата 2199 (2015) на Советот за безбедност на Обединетите нации против ИДИЛ, ФАН и останатите поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“ кои претставуваат закана по меѓународниот мир и безбедност.....	2

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1.

Врз основа на член 6 став 1 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија” бр. 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.5.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА РЕСТРИКТИВНИТЕ МЕРКИ СОГЛАСНО РЕЗОЛУЦИЈАТА 2199 (2015) НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ПРОТИВ ИДИЛ, ФАН И ОСТАНАТИТЕ ПОЕДИНЦИ, ГРУПИ, ОРГАНИЗАЦИИ И СУБЈЕКТИ ПОВРЗАНИ СО „АЛ-КАЕДА“ КОИ ПРЕТСТАВУВААТ ЗАКАНА ПО МЕЃУНАРОДНИОТ МИР И БЕЗБЕДНОСТ

Член 1

Со оваа одлука се воведуваат рестриктивните мерки согласно Резолуцијата 2199 (2015) на Советот за безбедност на Обединетите нации против ИДИЛ, ФАН и останатите поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“ кои претставуваат закана по меѓународниот мир и безбедност.

Член 2

Оваа одлука се однесува на следниве видови рестриктивни мерки:

- ембарго на оружје;
- ембарго на стоки;
- забрана на донации;
- меѓународни рестриктивни финансиски мерки;
- забрана на непосредна или посредна трговија со нафта, нафтени производи, модулираните рафинирани и сродни материјали;
- забрана на трговија со културно наследство, скапоцени метали и минерали како златото, среброт, бакарот и дијамантите, житариците, добитокот, механизацијата, електронските производи и цигарите;
- забрана за влез во Република Македонија и
- финансиски мерки.

Член 3

Се определуваат Министерството за транспорт и врски, Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Министерството за економија, Министерството за финансии, Министерството за финансии - Управата за финансиско разузнавање и Министерството за надворешни работи за надлежни органи за спроведување на рестриктивните мерки.

Член 4

Надлежните органи од член 3 од оваа одлука вршат надзор над спроведувањето на рестриктивните мерки.

Член 5

Спроведувањето на рестриктивните мерки се врши на начин утврден согласно Резолуцијата 2199 (2015) на Советот за безбедност на Обединетите нации.

Член 6

Рестриктивните мерки согласно Резолуцијата 2199 (2015) на Советот за безбедност на Обединетите нации против ИДИЛ, ФАН и останатите поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“ кои претставуваат закана по меѓународниот мир и безбедност, се воведуваат на неодредено време.

Член 7

Резолуцијата 2199 (2015) на Советот за безбедност на Обединетите нации, во оригинал на англиски јазик и во превод на македонски јазик е дадена во прилог на оваа одлука и е нејзин составен дел.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-4274/1
12 мај 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ
УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

United Nations

S/RES/2199 (2015)



Security Council

Distr.: General
12 February 2015

Resolution 2199 (2015)**Adopted by the Security Council at its 7379th meeting, on
12 February 2015***The Security Council,**Reaffirming* its primary responsibility for the maintenance of international peace and security, in accordance with the Charter of the United Nations,*Reaffirming* that terrorism in all forms and manifestations constitutes one of the most serious threats to international peace and security and that any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivations, whenever and by whomsoever committed,*Reaffirming* the need to combat by all means, in accordance with the Charter of the United Nations and international law, including applicable international human rights, refugee, and humanitarian law, threats to international peace and security caused by terrorist acts, stressing in this regard the important role the United Nations plays in leading and coordinating this effort,*Emphasizing* that sanctions are an important tool under the Charter of the United Nations in the maintenance and restoration of international peace and security including countering terrorism, and *underlining* the importance of prompt and effective implementation of relevant resolutions, in particular Security Council resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) as key instruments in the fight against terrorism,*Recalling* its Resolutions 1267 (1999), 1989 (2011), 2161 (2014), 2170 (2014), and 2178 (2014) and its Presidential Statements of 28 July 2014 and 19 November 2014, including its stated intention to consider additional measures to disrupt oil trade by Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL, also known as Daesh), Al-Nusrah Front (ANF) and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, as a source of terrorism financing,*Recognizing* the importance of the role that financial sanctions play in disrupting ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, and emphasizing also the need for a comprehensive approach to fully disrupt ISIL and ANF that integrates multilateral strategies with national action by Member States,

15-01924 (E)



Please recycle



РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ
УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2199 (2015)

Reaffirming the independence, sovereignty, unity and territorial integrity of the Republic of Iraq and the Syrian Arab Republic, and reaffirming further the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

Reaffirming also that terrorism cannot and should not be associated with any religion, nationality, or civilization,

Stressing that terrorism can only be defeated by a sustained and comprehensive approach involving the active participation and collaboration of all States, and international and regional organizations to impede, impair, isolate and incapacitate the terrorist threat,

Expressing, in this regard, its deep appreciation for Arab League Resolution 7804 (7 September 2014), the Paris Statement (15 September 2014), the FATF statement on countering the financing of ISIL (24 October 2014) and the Manama declaration on countering terrorist finance (9 November 2014),

Reaffirming its resolution 1373 (2001) and in particular its decisions that all States shall prevent and suppress the financing of terrorist acts and refrain from providing any form of support, active or passive, to entities or persons involved in terrorist acts, including by suppressing recruitment of members of terrorist groups and eliminating the supply of weapons to terrorists,

Recognizing the significant need to build capacities of Member States to counter terrorism and terrorist finance,

Reiterating its deep concern that oilfields and their related infrastructure, as well as other infrastructure such as dams and power plants, controlled by ISIL, ANF and potentially other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, are generating a significant portion of the groups' income, alongside extortion, private foreign donations, kidnap ransoms and stolen money from the territory they control, which support their recruitment efforts and strengthen their operational capability to organize and carry out terrorist attacks,

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

Condemning in the strongest terms abductions of women and children, *expressing outrage* at their exploitation and abuse, including rape, sexual abuse, forced marriage, committed by ISIL, ANF, and other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, and encouraging all state and non-state actors with evidence to bring it to the attention of the Council, along with any information that human trafficking may support the perpetrators financially,

Reaffirming the obligation of Member States to freeze without delay funds and other financial assets or economic resources of persons who commit, or attempt to commit, terrorist acts or participate in or facilitate the commission of terrorist acts; of entities owned or controlled directly or indirectly by such persons; and of persons and entities acting on behalf of, or at the direction of such persons and entities, including funds derived or generated from property owned or controlled directly or indirectly by such persons and associated persons and entities,

Expressing its concern that economic resources such as oil, oil products, modular refineries and related material, other natural resources including precious metals such as gold, silver, and copper, diamonds, and any other assets are made available to ISIL, ANF, and other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, and noting that direct or indirect trade with ISIL and ANF in such materials could constitute a violation of the obligations imposed by resolution 2161 (2014),

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ
УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2199 (2015)

Reminding all States of their obligation to ensure that any person who participates in the financing, planning, preparation or perpetration of terrorist acts or in supporting terrorist acts is brought to justice,

Reaffirming its decision 2133 (2014) and *noting again* that ransom payments to terrorist groups are one of the sources of income which supports their recruitment efforts, strengthens their operational capability to organize and carry out terrorist attacks, and incentivizes future incidents of kidnapping for ransom,

Expressing concern at the increased use, in a globalized society, by terrorists and their supporters, of new information and communications technologies, in particular the Internet, to facilitate terrorist acts, as well as their use to incite, recruit, fund or plan terrorist acts,

Expressing grave concern at the increased incidents of kidnapping and hostage-murdering committed by ISIL, and condemning those heinous and cowardly murders which demonstrate that terrorism is a scourge impacting all of humanity and people from all regions and religions or belief,

Welcoming the report on ANF and ISIL from the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team, published on 14 November 2014, and *taking note* of its recommendations,

Noting with concern the continued threat posed to international peace and security by ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, and reaffirming its resolve to address all aspects of that threat,

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

Oil Trade

1. *Condemns* any engagement in direct or indirect trade, in particular of oil and oil products, and modular refineries and related material, with ISIL, ANF and any other individuals, groups, undertakings and entities designated as associated with Al-Qaida by the Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011), and *reiterates* that such engagement would constitute support for such individuals, groups, undertakings and entities and may lead to further listings by the Committee;

2. *Reaffirms* that States are required by resolution 2161 (2014) to ensure that their nationals and those in their territory not make assets or economic resources, directly or indirectly, available to ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, and *notes* that this obligation applies to the direct and indirect trade in oil and refined oil products, modular refineries and related material;

3. *Reaffirms* that States are required by resolution 2161 (2014) to freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of ISIL, ANF, and other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, including funds derived from property owned or controlled directly or indirectly, by them or by persons acting on their behalf or at their direction;

4. *Reaffirms* that States are required by resolution 2161 (2014) to ensure that no funds, other financial assets or economic resources are made available,

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ
УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2199 (2015)

directly or indirectly, by their nationals or by persons within their territory for the benefit of ISIL, ANF, and other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida;

5. *Recalls* that funds and other financial assets or economic resources made available to or for the benefit of listed individuals or entities are not always held directly by them, and *recalls* in addition that in identifying such funds and benefits, States should be alert to the possibility that property owned or controlled indirectly by the listed party may not be immediately visible;

6. *Confirms* that economic resources include oil, oil products, modular refineries and related material, other natural resources, and any other assets which are not funds but which potentially may be used to obtain funds, goods or services;

7. *Emphasizes* therefore that States are required by UN Security Council resolution 2161 (2014) to freeze without delay funds, other financial assets and economic resources of ISIL, ANF, and other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, including oil, oil products, modular refineries and related material and other natural resources owned or controlled by them, or persons acting on their behalf or at their direction, as well as any funds or negotiable benefit arising from such economic resources;

8. *Recognizes* the need to take measures to prevent and suppress the financing of terrorism, individual terrorists, and terrorist organizations, including from the proceeds of organized crime, inter alia, the illicit production and trafficking of drugs and their chemical precursors, and the importance of continued international cooperation to that aim;

9. *Emphasizes* that States are required to ensure that their nationals and persons in their territory not make available, directly or indirectly, any funds, other financial assets or economic resources, including oil, oil products, modular refineries and related material and other natural resources that are identified as directed to, collected for, or otherwise for the benefit of ISIL, ANF, and other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, as well as any funds or negotiable benefit arising from such economic resources;

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ
УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

10. *Expresses concern* that vehicles, including aircraft, cars and trucks and oil tankers, departing from or going to areas of Syria and Iraq where ISIL, ANF or any other groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida operate, could be used to transfer oil and oil products, modular refineries and related material, cash, and other valuable items including natural resources such as precious metals and minerals like gold, silver, copper and diamonds, as well as grain, livestock, machinery, electronics, and cigarettes by or on behalf of such entities for sale on international markets, for barter for arms, or for use in other ways that would result in violations of the asset freeze or arms embargo in paragraph 1 of resolution 2161 (2014) and *encourages* Member States to take appropriate steps in accordance with international law to prevent and disrupt activity that would result in violations of the asset freeze or targeted arms embargo in paragraph 1 of resolution 2161 (2014);

11. *Reaffirms* that all States shall ensure that any person who participates in the financing, planning, preparation or perpetration of terrorist acts or in supporting terrorist acts is brought to justice and ensure that such terrorist acts are established as serious criminal offenses in domestic laws and regulations and that the punishment duly reflects the seriousness of such terrorist acts, and *emphasizes* that

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2199 (2015)

such support may be provided through trade in oil and refined oil products, modular refineries and related material with ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida;

12. *Decides* that Member States shall inform the 1267/1989 Committee within 30 days of the interdiction in their territory of any oil, oil products, modular refineries, and related material being transferred to or from ISIL or ANF, and *calls upon* Member States to report to the Committee the outcome of proceedings brought against individuals and entities as a result of such activity;

13. *Encourages* the submission of listing requests to the Committee by Member States of individuals and entities engaged in oil trade-related activities with ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida and directs the 1267/1989 Al-Qaida Sanctions Committee to immediately consider designations of individuals and entities engaged in oil trade-related activities with ISIL, the ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida;

14. *Calls upon* Member States to improve international, regional, and subregional cooperation, including through increased sharing of information for the purpose of identifying smuggling routes used by ISIL and ANF, and for Member States to consider provision of technical assistance and capacity building to assist other Member States to counter smuggling of oil and oil products, and modular refineries and related material, by ISIL, ANF and any other individual, group, undertaking or entity associated with Al-Qaida;

Cultural Heritage

15. *Condemns* the destruction of cultural heritage in Iraq and Syria particularly by ISIL and ANF, whether such destruction is incidental or deliberate, including targeted destruction of religious sites and objects;

16. *Notes with concern* that ISIL, ANF and other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, are generating income from engaging directly or indirectly in the looting and smuggling of cultural heritage items from archaeological sites, museums, libraries, archives, and other sites in Iraq and Syria, which is being used to support their recruitment efforts and strengthen their operational capability to organize and carry out terrorist attacks;

17. *Reaffirms* its decision in paragraph 7 of resolution 1483 (2003) and *decides* that all Member States shall take appropriate steps to prevent the trade in Iraqi and Syrian cultural property and other items of archaeological, historical, cultural, rare scientific, and religious importance illegally removed from Iraq since 6 August 1990 and from Syria since 15 March 2011, including by prohibiting cross-border trade in such items, thereby allowing for their eventual safe return to the Iraqi and Syrian people and *calls upon* the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, Interpol, and other international organizations, as appropriate, to assist in the implementation of this paragraph;

Kidnapping for Ransom and External Donations

18. *Reaffirms its condemnation of* incidents of kidnapping and hostage-taking committed by ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida for any purpose, including with the aim of raising

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ
УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2199 (2015)

funds or gaining political concessions and *expresses its determination* to prevent kidnapping and hostage-taking committed by terrorist groups and to secure the safe release of hostages without ransom payments or political concessions, in accordance with applicable international law;

19. *Reaffirms* that the requirements of paragraph 1 (a) of resolution 2161 (2014) apply to the payment of ransoms to individuals, groups, undertakings or entities on the Al-Qaida Sanctions List, regardless of how or by whom the ransom is paid, *emphasizes* that this obligation applies to ISIL and ANF, and *calls upon* all Member States to encourage private sector partners to adopt or to follow relevant guidelines and good practices for preventing and responding to terrorist kidnappings without paying ransom;

20. *Reiterates its call upon* all Member States to prevent terrorists from benefiting directly or indirectly from ransom payments or from political concessions and to secure the safe release of hostages, and *reaffirms* the need for all Member States to cooperate closely during incidents of kidnapping and hostage-taking committed by terrorist groups;

21. *Expresses its grave concern* of reports that external donations continue to make their way to ISIL, ANF and other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, and *recalls the importance* of all Member States complying with their obligation to ensure that their nationals and persons within their territory do not make donations to individuals and entities designated by the Committee or those acting on behalf of or at the direction of designated entities;

22. *Stresses* that donations from individuals and entities have played a role in developing and sustaining ISIL and ANF, and that Member States have an obligation to ensure that such support is not made available to those terrorist groups and other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida by their nationals and persons within their territory, and urges Member States to address this directly through enhanced vigilance of the international financial system and by working with their non-profit and charitable organizations to ensure financial flows through charitable giving are not diverted to ISIL, ANF or any other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida;

Banking

23. *Urges* Member States to take steps to ensure that financial institutions within their territory prevent ISIL, ANF or other individuals, groups, undertakings or entities associated with Al-Qaida from accessing the international financial system;

Arms and related materiel

24. *Reaffirms* its decision that States shall prevent the direct or indirect supply, sale, or transfer to ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, and technical advice, assistance or training related to military activities, as well as its calls for States to find ways of intensifying and accelerating the exchange of

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2199 (2015)

operational information regarding traffic in arms, and to enhance coordination of efforts on national, subregional, regional and international levels;

25. *Expresses concern* at the proliferation of all arms and related materiel of all types, in particular man-portable surface-to-air missiles, to ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, and its potential impact on regional and international peace and security and impeding efforts to combat terrorism in some cases;

26. *Reminds* Member States of their obligation pursuant to paragraph 1 (c) of resolution 2161 (2014), to prevent the direct or indirect supply, sale or transfer of arms and related materiel of all types to listed individuals and entities, including ISIL and ANF;

27. *Calls upon* all States to consider appropriate measures to prevent the transfer of all arms and related materiel of all types, in particular man-portable surface-to-air missiles, if there is a reasonable suspicion that such arms and related materiel would be obtained by ISIL, the ANF or other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida;

Asset Freeze

28. *Reaffirms* that the requirements in paragraph 1 (a) of Security Council resolution 2161 apply to financial and economic resources of every kind, including but not limited to those used for the provision of Internet hosting or related services, used for the support of Al-Qaida and other individuals, groups, undertakings or entities included on the Al-Qaida Sanctions List;

Reporting

29. *Calls upon* Member States to report to the Committee within 120 days on the measures they have taken to comply with the measures imposed in this resolution;

30. *Requests* the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team, in close cooperation with other United Nations counter-terrorism bodies to conduct an assessment of the impact of these new measures and to report to the Committee established pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) within 150 days, and thereafter to incorporate reporting on the impact of these new measures into their reports to the Committee in order to track progress on implementation, identify unintended consequences and unexpected challenges, and to help facilitate further adjustments as required, and further requests the Committee established pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) to update the Security Council on the implementation of this resolution as part of its regular oral reports to the Council on the state of the overall work of the Committee and the Monitoring Team;

31. *Decides* to remain actively seized of the matter.

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ
УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

Обединети нации

S/RES/2199 (2015)

**Совет за безбедност**

Достава: Општо
12 февруари 2015 година

Резолуција 2199 (2015)

**Донесена од Советот за безбедност на неговиот
7379. состанок на 12 февруари 2015 година**

Советот за безбедност,

*Имајќи ја предвид неговата основна одговорност за
одржување на меѓународниот мир и безбедност согласно
Повелбата на Обединетите нации,*

*Потврдувајќи дека тероризмот во сите облици и појави
претставува една од најсериозните закани за меѓународниот
мир и безбедност и дека секој чин на тероризам е
злосторнички и неоправдан без оглед на неговата цел и на
тоа кога и кој го извршил,*

*Потврдувајќи ја потребата за борба со сите средства, во
согласност со Повелбата на Обединетите нации и
меѓународното право, вклучувајќи ги и важечките
меѓународни човекови права, како и правото за бегалците и
хуманитарното право, против заканите за меѓународниот мир
и безбедност предизвикани од терористички дела,
нагласувајќи ја во оваа смисла важната улога што ја играат
Обединетите нации во водењето и координирањето на овој
напор,*

*Нагласувајќи дека санкциите се важна алатка во рамки
на Повелбата на Обединетите нации во одржувањето и
обновувањето на меѓународниот мир и безбедност,
вклучувајќи ја и борбата против тероризмот, и *поделувајќи*
го значењето на неодложното и делотворно спроведување на
важечките резолуции, особено резолуциите 1267 (1999) и
1989 (2011) на Советот за безбедност како клучни
инструменти во борбата против тероризмот,*

*Повикувајќи се на неговите резолуции 1267 (1999), 1989
(2011), 2161 (2014), 2170 (2014) и 2178 (2014) и на изјавите на*

15-01924 (E)

1501924

Ве молиме, рециклирајте



РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2199 (2015)

неговиот претседавач од 28 јули 2014 година и 19 ноември 2014 година, вклучувајќи ја и намерата која ја изрази да го разгледа воведувањето дополнителни мерки за спречување на трговијата со нафта од Исламската држава во Ирак и Левантот (ИДИЛ, позната и како „Даеш“), фронтот „Ал-Нусра“ (ФАН) и сите други поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“ како извор на финансирање на тероризмот,

Препознавајќи го значењето на улогата што ја играат финансиските санкции во нарушувањето на дејствијата на ИДИЛ, ФАН и сите други поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“ и нагласувајќи ја потребата за сеопфатен пристап за целосно нарушување на дејствијата на ИДИЛ и ФАН кој го вкрстува спроведувањето мултилатерални стратегии со дејствувањето на национално рамниште од страна на Државите-членки,

Потврдувајќи ги независноста, суверенитетот, единството и територијалниот интегритет на Република Ирак и Арапската Република Сирија и потврдувајќи ги целите и начелата на Повелбата на Обединетите нации,

Потврдувајќи дека тероризмот не смее и не треба да се поврзува со ниту една вера, националност или цивилизација,

Нагласувајќи дека тероризмот може да се порази само со одржлив и сеопфатен пристап со активно учество и соработка на сите Држави и меѓународни и регионални организации за да се попречи, ослаби, изолира и онеспособи терористичката закана,

Изразувајќи, во оваа смисла, длабока благодарност за резолуцијата 7804 (7 септември 2014) на Арапската лига, Париската изјава (15 септември 2014), изјавата на РФД за борба против финансирањето на ИДИЛ (24 октомври 2014) и Манапската декларација за борба против финансирањето терористи (9 ноември 2014),

Имајќи ги предвид неговата резолуција 1373 (2001) и особено неговите одлуки со кои сите Држави се обврзуваат да го спречуваат и сузбиваат финансирањето терористички дела како и да се воздржат од обезбедување секаква активна или пасивна поддршка кон субјекти или лица вклучени во терористички дела, вклучително и преку сузбивање на регрутирањето припадници на терористички групи и искоренување на снабдувањето на терористите со оружје,

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2199 (2015)

Прифаќајќи ја значајната потреба да се градат капацитетите на Државите-членки за борба против тероризмот и финансирањето терористи,

Нагласувајќи ја неговата длабока загриженост дека нафтените полиња и сродната инфраструктура, како и другата инфраструктура како браните и електроцентралите под контрола на ИДИЛ, ФАН и можеби други поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“ создаваат значителен дел од приходот на групите, заедно со изнудата, личните странски донации, откупите за грабнати лица и украдените пари од територијата што ја контролираат, со што се поддржуваат нивните напори за регрутирање и се зајакнува нивната оперативна способност да организираат и спроведуваат терористички напади,

Осудувајќи ги најостро грабнувањата на жени и деца, *изразувајќи* гнев поради нивното искористување и злоупотребување, вклучувајќи и силување, сексуално злоупотребување и принудување на стапување во брак, од страна на ИДИЛ, ФАН и други поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“ и охрабрувајќи ги сите држави и недржавни учесници кои имаат докази да ги изнесат пред Советот, заедно со секакви информации дека е можно извршителите да добиваат финансиска поддршка преку трговијата со луѓе,

Потврдувајќи ја обврската на Државите-членки да ги замрзнат без одлагање паричните и другите финансиски средства или стопански ресурси на лицата кои вршат или се обидуваат да извршат терористички дела или да учествуваат во или го олеснуваат извршувањето на терористички дела, оние на субјектите што се во сопственост или се наоѓаат под непосредна или посредна контрола на таквите; како и оние на лицата и субјектите што дејствуваат во име или под насоки на такви лица и субјекти, вклучувајќи ги и паричните средства стекнати или создадени од имот што претходно бил во сопственост или под непосредна или посредна контрола на таквите лица и поврзаната лица и субјекти,

Изразувајќи загриженост дека стопанските ресурси како што се нафтата, нафтените производи, модуларните рафинерии и сродниот материјал, другите природни богатства вклучувајќи ги и благородните метали како златото, среброто и бакарот, дијамантите и сите други средства што им се на располагање на ИДИЛ, ФАН и други поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“ и забележувајќи дека непосредната или посредната трговија со ИДИЛ и ФАН со такви материјали би можело да претставува

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2199 (2015)

прекршување на обврските наметнати со резолуцијата 2161 (2014),

Потсетувајќи ги сите Држави на нивната обврска да го обезбедат спроведувањето мерки со кои секое лице коешто учествува во финансирањето, планирањето, подготвувањето и самото вршење на терористички чинови или пак преземањето какви било дејства во поддршка на вршењето терористички чинови ќе биде изведено пред лицето на правдата,

Потврдувајќи ја неговата одлука 2133 (2014) и *повторно истакнувајќи ја неговата забелешка* дека исплаќањето суми на терористички групи со цел откуп на заложници е еден од изворите на финансиски приходи со кои таквите групи ги поткрепуваат нивните активности насочени кон регрутација на нови членови, *зајакнувајќи ја* на тој начин нивната оперативна способност за организирање и извршување терористички напади и *поттикнувајќи, во таа смисла, идни случаи на киднапирање лица со цел барање откуп за нивното ослободување,*

Изразувајќи загриженост за зголемената употреба во услови на денешното глобализирано општество на новите информациски и комуникациски технологии и особено интернетот од страна на терористите и нивните поддржувачи со цел потпомагање на терористички дејства и чинови, како и за употребата на истите технологии со цел поттикнување, регрутирање, финансирање или планирање терористички дејства,

Изразувајќи голема загриженост за зголемениот број на случаи на грабнување и убивање заложници од страна на ИДИЛ, како и осудувајќи ги истите грозоморни и кукавички убиства кои потврдуваат дека тероризмот е зло кое го засега целото човештво и луѓето кои живеат во сите региони на светот и припаѓаат на сите вери или верски убедувања,

Поздравувајќи го извештајот на Тимот за аналитичка поддршка и набљудување на спроведувањето санкции во врска со ФАН и ИДИЛ објавен на 14 ноември 2014 год., и *обрнувајќи внимание* на препораките содржани во истиот,

Укажувајќи со загриженост на постојаната закана по меѓународниот мир и безбедност која ја причинуваат ИДИЛ, ФАН и сите останати поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“ и повторно искажувајќи ја неговата решителност да се соочи со сите димензии на истата,



РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2199 (2015)

Дејствувајќи во согласност со Поглавјето VII од Повелбата на Обединетите нации,

Трговија со нафта и нафтени производи

1. Го осудува секое впуштање во непосредна или посредна трговија, особено со нафтата, нафтените производи, модуларните рафинерии и сродниот материјал со ИДИЛ, ФАН и други поединци, групи, организации и субјекти означени како такви кои се наоѓаат во поврзаност со „Ал-Каеда“ од страна на Комитетот основан во согласност со резолуциите 1267 (1999) и 1989 (2011) и повторува дека впуштањето во таква трговија би претставувало обезбедување поддршка за таквите поединци, групи, организации и субјекти и би можело да доведе до натамошно вбројување во списокот на Комитетот;

2. Повторно нагласува дека резолуцијата 2161 (2014) ги обврзува Државите да го обезбедат спроведувањето мерки со кои ќе ги спречат нивните државјани и тие кои живеат или престојуваат на нивните територии во непосредното или посредно ставање средства или стопански ресурси на располагање на ИДИЛ, ФАН и сите останати поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“ и укажува дека таквата обврска се однесува и на впуштањето во непосредна или посредна трговија со нафта, нафтени производи, модуларни рафинерии и сроден материјал;

3. Повторно нагласува дека резолуцијата 2161 (2014) ги обврзува Државите неодложно да ги замрзнат паричните и другите финансиски средства или стопански ресурси во сопственост на ИДИЛ, ФАН и сите останати поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“, вклучувајќи ги и паричните средства кои произлегуваат од раководењето со имот во нивна непосредна или посредна сопственост или во сопственост на лица кои дејствуваат во нивно име или под нивни насоки;

4. Повторно нагласува дека резолуцијата 2161 (2014) ги обврзува Државите да го обезбедат спроведувањето мерки со кои ќе ги спречат нивните државјани и лицата кои живеат или престојуваат на нивните територии во непосредното или посредно ставање парични и други финансиски средства или стопански ресурси на располагање во каква било корист на ИДИЛ, ФАН и сите останати поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“;

5. Потсетува дека паричните и другите финансиски средства или стопански ресурси ставени на располагање на или во корист на поединци или субјекти наведени во

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2199 (2015)

погорепосочениот список не секогаш се наоѓаат во нивна непосредна сопственост и дополнително *потсетува* дека при распознавањето на таквите парични средства или корист, Државите треба да обрнат внимание на можноста дека имотот во посредна сопственост или надлежност на страна наведена во спомнатиот список не мора да биде веднаш воочлив;

6. *Потврдува* дека под стопански ресурси се подразбираат и нафтата, нафтените производи, модуларните рафинерии и сродниот материјал, како и останатите природни ресурси и сите други средства кои не се парични, но би можеле да бидат употребени за стекнување со парични средства, стоки или услуги;

7. Во согласност со горенаведеното, *нагласува* дека резолуцијата 2161 (2014) ги обврзува Државите неопходно да ги замрзнат паричните и другите финансиски средства и стопански ресурси во сопственост на ИДИЛ, ФАН и останатите поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“, вклучувајќи ги и нафтата, нафтените производи, модуларните рафинерии, сродниот материјал и другите природни ресурси кои се наоѓаат во нивна сопственост или во сопственост или под контрола на лица кои дејствуваат во нивно име или под нивни насоки, како и сите парични средства или пренослива вредност кои произлегуваат од таквите стопански ресурси;

8. *Ја препознава* потребата од преземање мерки во насока на спречување и сузбивање на финансирањето терористичка дејност, поединечни терористи и терористички организации, вклучително и преку приходи стекнати, меѓу останатото, од организиран криминал и недозволеното производство и трговија со наркотични средства и нивните хемиски прекурсори, но и значењето од одржувањето постојана меѓународна соработка во таа насока;

9. *Нагласува* дека Државите се обврзани да го обезбедат спроведувањето мерки со кои ќе ги спречат нивните државјани и лицата кои живеат или престојуваат на нивните територии во непосредното или посредно ставање какви било парични и други финансиски средства или стопански ресурси, вклучувајќи ги и нафтата, нафтените производи, модуларните рафинерии, сродниот материјал и другите природни ресурси кои се непосредно или инаку насочени кон или прибирани за и во корист на ИДИЛ, ФАН и други поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“, како и сите парични средства или пренослива корист кои произлегуваат од таквите стопански ресурси;

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2199 (2015)

10. Изразува загриженост дека возила, вклучително и воздухоплови, автомобили, камиони и танкери со нафта, кои заминуваат или се упатуваат кон подрачја во Сирија и Ирак каде дејствуваат ИДИЛ, ФАН или какви било други поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“, би можеле да бидат употребени за пренесување нафта, нафтени производи, модулари рафинерии и сроден материјал, како и готовински парични средства и други предмети од вредност, вклучувајќи ги и природните ресурси како скапоцените метали и минерали како златото, среброто, бакарот и дијамантите, но и житарици, добиток, механизација, електронски производи и цигари, од страна или во име на такви субјекти со цел нивна продажба на меѓународните пазари, нудење во замена за оружје или употребување на други начини кои би довеле до прекршувања на замрзнувањето на средствата или ембаргото на оружје наведени во ставот 1 од резолуцијата 2161 (2014) и ги *поттикнува* Државите-членки да преземат соодветни чекори во согласност со меѓународното право насочени кон спречување и оневозможување активности кои би довеле до прекршувања на замрзнувањето на средствата или посоченото ембарго на оружје спомнати во ставот 1 од резолуцијата 2161 (2014);

11. *Повторно ја нагласува* обврската на сите Држави да го обезбедат спроведувањето мерки со кои секое лице коешто учествува во финансирањето, планирањето, подготвувањето и самото вршење терористички чинови или пак преземањето какви било дејства во поддршка на вршењето терористички чинови ќе биде изведено пред лицето на правдата, како и да го обезбедат дефинирањето на таквите терористички дејства како сериозни кривични дела во нивните национални закони и прописи и да гарантираат дека казнувањето на таквите терористички чинови соодветно ќе ја одразува сериозноста на истите, *подвлекувајќи истовремено* дека посочената поддршка може да биде обезбедена преку впуштање во трговија со нафта, нафтени производи, модулари рафинерии и сроден материјал со ИДИЛ, ФАН и сите други поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“;

12. *Донесува одлука* со која сите Држави-членки се обврзуваат во рок од 30 дена да го известат Комитетот 1267/1989 за забранувањето на преносот на нивните територии на какви било нафта, нафтени производи, модулари рафинерии и сроден материјал од и кон ИДИЛ или ФАН и ги *повикува* Државите-членки да го известат наведениот Комитет за исходот од постапките покренати против поединците и субјектите како последица на таквата нивна активност;

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2199 (2015)

13. *Го охрабрува* поднесувањето барања до Комитетот од страна на Државите-членки за вклучување во неговиот список поединци и субјекти кои се впуштиле во активности поврзани со трговија со нафта со ИДИЛ, ФАН и сите други поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“ и го упатува Комитетот 1267/1989 за спроведување санкции против „Ал-Каеда“ веднаш да ги разгледа таквите барања за вклучување поединци и субјекти кои се впуштиле во активности поврзани со трговија со нафта со ИДИЛ, ФАН и сите други поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“ во неговиот список;

14. *Ги повикува* Државите-членки да ја подобрат нивната меѓусебна соработка на меѓународното, регионалното и подрегионалното рамниште, вклучително и преку зголемување на обемот на податоци кои ги разменуваат, со цел посочување на каналите кои ИДИЛ и ФАН ги користат за криумчарење, *повикувајќи ги* истовремено Државите-членки да го разгледаат обезбедувањето техничка помош и таква во смисла на градење на капацитетите со цел да им помогнат на останатите Држави-членки во борбата против криумчарењето нафта, нафтени производи, модулари рафинерии и сроден материјал од страна на ИДИЛ, ФАН и сите други поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“;

Културно наследство

15. *Го осудува* уништувањето на културното наследство во Ирак и Сирија, особено она предизвикано од ИДИЛ и ФАН, без разлика дали до таквото уништување дошло по случаен пат или со умисла, вклучувајќи го во таа насока и уништувањето на верски локации и објекти;

16. *Посочува со загриженост* дека ИДИЛ, ФАН и сите други поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“ создаваат приходи преку непосредно или посредно пљачкување и криумчарење предмети од културното наследство од археолошки наоѓалишта, музеи, библиотеки, архиви и други локации во Ирак и Сирија со цел поткрепување на нивните напори за регрутирање и зајакнување на оперативната способност за организирање и извршување терористички напади;

17. *Ја потврдува* неговата одлука наведена во ставот 7 од резолуцијата 1483 (2003) и донесува одлука со која сите Држави-членки се обврзуваат да ги преземат сите соодветни мерки за спречување на трговијата со ирачка и сириска културна сопственост и други предмети од археолошко, историско, културно, ретко научно и верско значење кои биле

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2199 (2015)

незаконски отстранети од Ирак од 6 август 1990 и од Сирија од 15 март 2011 па понатаму, вклучувајќи и мерки насочени кон забрана на меѓугранична трговија со таквите предмети со што се овозможува нивното конечно безбедно враќање во рацете на ирачкиот и сирискиот народ и *ги повикува* Организацијата на Обединетите нации за образование, наука и култура, Интерпол и другите релевантни меѓународни организации да обезбедат помош во спроведувањето на одредбите содржани во овој став;

Грабнување за откуп и донација на средства од надвор

18. *Повторно го истакнува неговото осудување* на случаите на грабнување и земање заложници од страна на ИДИЛ, ФАН и сите други поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“ во секакви цели, вклучително и во насока на прибирање парични средства или стекнување политички отстапки, и *ја изразува неговата решителност* да ги спречи појавите на грабнување и земање заложници од страна на терористички групи и да го овозможи безбедното ослободување на заложници без испорачување парични суми за откуп или политички отстапки, во согласност со важечкото меѓународно право;

19. *Повторно истакнува* дека барањата наведени во ставот 1 (а) од резолуцијата 2161 (2014) се однесуваат на исплаќањето откуп на поединци, групи, организации и субјекти набројани во Списокот за извршување санкции против „Ал-Каеда“, без разлика на кој начин или од чија страна истиот се исплаќа, *нагласувајќи* дека таквата обврска се однесува и на ИДИЛ и ФАН, и *ги повикува* сите Држави-членки да ги поттикнат партнерите од приватниот сектор да усвојат свои или да следат постојни соодветни насоки во правец на осуетување и справување со терористички грабнувања избегнувајќи го исплаќањето откуп;

20. *Го повторува неговиот повик* кон сите Држави-членки да ги спречат терористите во остварувањето непосредна или посредна корист од исплати на откуп или стекнувањето политички отстапки, како и да го овозможат безбедното ослободување заложници, *истакнувајќи ја повторно* потребата од воспоставување и одржување тесна соработка меѓу сите Држави-членки при појавите на грабнување или земање заложници од страна на терористички групи;

21. *Ја изразува неговата длабока загриженост* од доспеаните информации дека донации од надворешни извори продолжуваат да достигнуваат до ИДИЛ, ФАН и другите поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2199 (2015)

Каеда" и *потсетува на важноста* од сообразувањето на сите Држави-членки со нивната обврска да ги оневозможат нивните државјани и лицата кои живеат или престојуваат на нивните територии во доделувањето донации на средства на поединци и субјекти именувани од страна на Комитетот или на таквите кои дејствуваат во име на или под насоки на именуваните субјекти;

22. *Нагласува* дека донациите на средства кон поединци и субјекти одиграа улога во развојот и продолженото опстојување на ИДИЛ и ФАН, како и дека Државите-членки имаат обврска да ги оневозможат нивните државјани и лицата кои живеат или престојуваат на нивните територии во обезбедувањето таков вид на поддршка за терористичките групи и другите поединци, групи, организации и субјекти коишто се доведуваат во поврзаност со „Ал-Каеда“, охрабрувајќи ги Државите-членки да се справуваат со таквиот проблем преку зголемување на претпазливоста на целокупниот меѓународен финансиски систем и вложување заеднички напори со непрофитните и добротворни организации кои постојат на нивно домашно тло во насока на спречување на ИДИЛ, ФАН или сите други поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“ во остварувањето приливи на финансиски средства кои произлегуваат од добротворни донации;

Банкарско работење

23. *Ги поттикнува* Државите-членки да преземат чекори со кои ќе ги оспособат финансиските установи на нивните територии да им го оневозможуваат пристапот кон меѓународниот финансиски систем на ИДИЛ, ФАН и другите поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“;

Оружје и сродни воено-технички средства

24. *Повторно ја нагласува* неговата одлука со која Државите се обврзуваат да го спречат непосредното или посредно снабдување, продажба или пренос на вооружување и сродни воено-технички средства од сите видови, вклучувајќи ги и оружјето и муниција, воените возила и сродната опрема, паравоената опрема и резервните делови за сè од горенаведеното, како и технички совети, помош или обука поврзана со воени дејствија од нивните територии или од страна на нивни државјани кои се наоѓаат надвор од нивните територии, или, пак, со посредство на пловила или воздухоплови кои сообраќаат под нивно знаме, на ИДИЛ, ФАН и сите други поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“, упатувајќи го повторно неговиот

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2199 (2015)

повик до Државите да изнајдат начини за засилување и забрзување на размената на оперативни податоци во врска со недозволената трговија со оружје и да ја зајакнат координацијата на напорите кои ги вложуваат на национално, подрегионално, регионално и меѓународно рамниште;

25. *Изразува загриженост* за пролиферацијата на сите оружја и поврзаните воено-технички средства од сите видови, а особено рачно преносливите земја-воздух проектили кон ИДИЛ, ФАН и сите други поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“, како и од можниот учинок што истите би го имале не само врз врз регионалниот и меѓународниот мир и безбедност, но во некои случаи, и врз претстојните напори за борба против тероризмот;

26. *Ги потсетува* Државите-членки на обврската која ја презедоа во согласност со ставот 1 (в) од резолуцијата 2161 (2014), за спречување на непосредното или посредно снабдување, продажба или пренос на оружја и сродни воено-технички средства од сите видови на поединци и субјекти наведени во списокот на Комитетот, вклучувајќи ги меѓу нив и ИДИЛ и ФАН;

27. *Ги повикува* сите Држави да го земат предвид преземањето соодветни мерки во насока на спречување на преносот на сите оружја и сродните воено-технички средства, а особено рачно преносливите земја-воздух проектили, доколку постои основано сомнение дека таквите оружја и сродни воено-технички средства би можеле да паднат во рацете на ИДИЛ, ФАН или други поединци, групи, организации и субјекти поврзани со „Ал-Каеда“;

Замрзнување на средствата

28. Потврдува дека барањата наведени во ставот 1 (а) од резолуцијата 2161 на Советот за безбедност се однесуваат на финансиските и стопански ресурси од сите видови, вклучувајќи ги, но не и ограничувајќи се на тие кои се употребуваат за набавка на интернет хостинг или сродни услуги кои се користат за поддршка на Ал-Каеда и другите поединци, групи, организации и субјекти кои се вклучени на списокот за извршување санкции против Ал-Каеда;

Поднесување извештаи

29. *Ги повикува* Државите-членки да го известат Комитетот во рок од 120 дена за мерките кои ги презеле за да се сообразат со мерките изречени во оваа резолуција;

30. *Бара од* Тимот за аналитичка поддршка и набљудување на спроведувањето санкции, во тесна

РЕЗОЛУЦИИ НА СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ СО КОИ СЕ ВОВЕДУВА, ИЗМЕНУВА ИЛИ УКИНУВА РЕЖИМ НА САНКЦИИ ПРОТИВ ДРЖАВИ, ЕНТИТЕТИ ИЛИ ПОЕДИНЦИ

S/RES/2199 (2015)

соработка со другите против-терористички тела на Обединетите нации, да извршат проценка на учинот од овие нови мерки и да го известат во врска со истото Комитетот основан во согласност со резолуциите 1267 (1999) и 1989 (2011) во рок од 150 дена, за потоа да го вклучат известувањето за учинот од овие нови мерки во нивните извештаи до Комитетот, а во насока на следење на напредокот во спроведувањето на истите, препознавање на непланираните последици и неочекуваните ризици од нив, како и обезбедување помош и олеснување при спроведувањето на можните натамошни прилагодувања, барајќи понатаму од Комитетот основан во согласност со резолуциите 1267 (1999) и 1989 (2011) редовно да го известува Советот за безбедност за спроведувањето на оваа резолуција во рамки на усните извештаи кои редовно ги поднесува до Советот во врска со состојбите поврзани со целокупната работа на Комитетот и Тимот за набљудување;

31. Одлучува и понатаму да го следи развојот на настаните во однос на ова прашање.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2015083